

Службен весник

на Република Македонија

Број 60

7 април 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1816. Уредба за дополнување на Уредбата за употреба на средства за при-сила како и носење и употреба на огнено оружје од страна на царинските служби	4	1821. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	5
1817. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД - Скопје.....	4	1822. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија.....	6
1818. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Македонски Железници Транспорт АД-Скопје.....	4	1823. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работа на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година.....	6
1819. Одлука за основање на Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш“.....	5	1824. Одлука за давање согласност на Годишната финансиска сметка на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година.....	6
1820. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија	5	1825. Одлука за давање согласност на Годишната програма за работа на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2014 година.....	6

	Стр.		Стр.
1826. Одлука за давање согласност на Годишниот финансиски план на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2014 година	7	1837. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Куманово	29
1827. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево за 2013 година	7	1838. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Гевгелија	30
1828. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар „Св.Пантелејмон“-Скопје	7	1839. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби - Градско	30
1829. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер	7	1840. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Националната установа - Македонски народен театар - Скопје	30
1830. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер	26	1841. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи	32
1831. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	27	1842. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерството за труд и социјална политика	32
1832. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид	27	1843. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Казнено поправна установа „Идризово“	32
1833. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид	27	1844. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ „Клиничка болница д-р Трифун Пановски“-Битола	32
1834. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид	28	1845. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Инспекцискиот совет на Република Македонија	32
1835. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола	28	1846. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија	33
1836. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа Музеј - Куманово	29	1847. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Македонската академија на науките и уметностите	33

	Стр.		Стр.
1848. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола – Факултет за безбедност Скопје.....	33	1862. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	91
1849. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет.....	33	1863. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	91
1850. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи.....	34	1864. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	91
1851. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на трговци поединци-сметководители, регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи.....	37	1865. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	92
1852. Правилник за формата и содржината на Годишната сметка.....	40	1866. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	92
1853. Правилник за формата и содржината на Годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва..	67	1867. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	92
1854. Правилник за изменување на Правилникот за образецот на извештајот за рекламен простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ.....	88	1868. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	92
1855. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	90	1869. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	92
1856. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	90	1870. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	93
1857. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	90	1871. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	93
1858. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	90	1872. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	93
1859. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	90	1873. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	93
1860. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	91	1874. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	94
1861. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	91	1875. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	94
		1876. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	94
		1877. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	94
		1878. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата	95
		Огласен дел	1-80

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1816.**

Врз основа на член 44 став (3) од Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/2010, 158/2010, 53/2011, 113/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛА КАКО И НОСЕЊЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ ОД СТРАНА НА ЦАРИНСКИТЕ СЛУЖБИ****Член 1**

Во Уредбата за употребата на средствата за присила како и носење и употребата на огненото оружје од страна на царинските служби („Службен весник на Република Македонија“ бр.21/05), во членот 2 по зборовите „физичка сила“ се додаваат зборовите „средства за врзување“.

Член 2

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Царинскиот службеник може да употреби средства за врзување на лица заради:

- спречување на отпор на лица;
- одбивање на напад насочен спрема царински службеник;
- спречување на бегство на лица и
- оневозможување на самоповредување или повреда на други лица.

Царинскиот службеник вообичаено му ги врзува рацете на лицето зад неговиот грб.“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2636/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1817.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 500.000 литри Еуродизел БС гориво за потребите на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје со следната динамика:

- за април 2014 година да се отстапат 250.000 литри Еуродизел БС гориво и
- за мај и јуни 2014 година да се отстапат 250.000 литри Еуродизел БС гориво.

Член 2

Еуродизел БС горивото од член 1 на оваа одлука се отстапува на Македонски Железници Транспорт АД – Скопје за извршување на работите од нивната дејност – услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 3

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапеното гориво, паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје.

Член 4

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Одредбата од член 1 алинеја 2 на оваа одлука ќе отпочне да се применува од 1 мај 2014 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-814/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1818.

Врз основа на член 9-а став 6 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ТРАНСПОРТ АД-СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат без надомест 200.000 килограми мазут на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје.

Член 2

Нафтените деривати од член 1 на оваа одлука се отстапуваат поради итна потреба на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје за извршување на работите од нивната дејност-услуги за превоз на патници и стока со железница.

Член 3

Трошоците за испорака, односно транспортни и манипулативни трошоци за преземање на отстапените нафтени деривати паѓаат на товар на Македонски Железници Транспорт АД –Скопје.

Член 4

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтни деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-814/2
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1819.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), член 12 став 4 и член 23 став 2, 3 и 4 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА „РАДОВИШ“

Член 1

Се основа Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш“.

Член 2

Основач на зоната од член 1 на оваа одлука е Владата на Република Македонија.

Член 3

Називот на Технолошко индустриската развојна зона е: Технолошко индустриска развојна зона „Радовиш“.

Скратениот назив на зоната гласи: ТИРЗ „Радовиш“.

Член 4

Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“ е дефинирана со државна урбанистичка планска документација согласно член 50 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.51/05, 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), а градбите се од прва категорија согласно член 57 став 1 од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13 и 27/14).

Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“ се основа на земјиште, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 97 530 м², која претставува:

КП 4651/2, КП 4660/2, КП 4665, КП 4662/8, КП 4660/3, КП 4660/4, КП 4660/5, КП 4662/5, КП 4660/17, КП 4660/16, КП 4660/15, КП 4661/4, КП 4660/7, КП 4660/14, КП 4660/1, КП 4670/2, КП 4662/6, КП 4662/7 и КП 4661/3 заведени во Имотен лист број 81940 за КО Радовиш.

Член 5

Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“ се основа за вршење на дејностите согласно член 35 од Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 6

Технолошко индустриската развојна зона „Радовиш“ се основа на определено време од 99 години.

Член 7

Работите во врска со основањето, управувањето и развојот на зоната во име на Владата на Република Македонија ги врши Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Член 8

Заради вршење на работите во врска со управувањето и развојот на зоната, согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони со земјиштето опишано во член 4 од оваа одлука управува Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.

Земјиштето од став 1 од овој член Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони може да го дава под закуп согласно Законот за технолошки индустриски развојни зони.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-2052/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1820.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за објектите 3, 4, 5 и 6 во „Стара касарна Кочани“ евидентирани на К.П бр. 11594 КО Кочани, кои се со неутврдени права на сопственост.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-2199/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1821.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04. 2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА ПО-
СЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за објектот Караула „Длабочица Куманово“ евидентиран на К.П бр. 1519 КО Длабочица, со неутврдено право на сопственост.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2199/2
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1822.

Врз основа на член 8 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4. 2014 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија, се утврдуваат работите за изработка на геодетски елаборати за етажен премер за објектите 1, 2 и 3 евидентирани на К.П бр. 7034 КО Струмица и „Домот на АРМ Струмица“ евидентиран на К.П бр. 492 КО Струмица, кои се со неутврдени права на сопственост.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2199/3
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1823.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работа на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година, број 03-118/1 од 1.04.2014 година, донесен од

Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија на 1.4.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2231/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1824.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ФИНАНСИСКА СМЕТКА НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2013 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната финансиска сметка на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2013 година, број 03-119/3 од 19.03.2014 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија, на 19.3.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2231/2
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1825.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната програма за работа на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2014 година, број 03-120/1 од 1.04.2014 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија, на 1.04.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2231/3
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1826.

Врз основа на член 19 од Законот за основање на Национална агенција за нуклеарни технологии („Службен весник на Република Македонија” бр. 115/2010), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ
ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЈА ЗА НУКЛЕАРНИ ТЕХНОЛОГИИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот финансиски план на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија за 2014 година, број 03-121/2 од 1.4.2014 година, донесена од Управниот одбор на Националната агенција за нуклеарни технологии на Република Македонија, на 1.4.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2231/4
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1827.

Врз основа на член 11 точка 6 од Закон за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13 и 41/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈП ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ "СТУДЕНЧИЦА"
КИЧЕВО ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работа на ЈП за водоснабдување "Студенчица" Кичево за 2013 година, бр. 04-484/1-2/1 од 17.02.2014 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 17.2.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 42-2404/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1828.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈЗУ УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКИ СТОМАТОЛОШКИ ЦЕНТАР
„СВ.ПАНТЕЛЕЈМОН“-СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

Реден број	Вид на движни ствари	Единична мерка	Прк.бр.	Година на запленување	Количина
1.	Заби вештачки акрилни	СЕТ	Прк.бр.877/08	2009	123
2.	Заби вештачки акрилни	СЕТ	Прк.бр.877/08	2009	46
3.	Игли нервни	Парче	Прк.бр.134/07	2009	1500
4.	Аспиратори за плунка	Парче	Прк.бр.134/07	2009	2000
5.	Гумици за полирање заби	Парче	Прк.бр.134/07	2009	255

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар „Св.Пантелејмон“-Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на ЈЗУ Универзитетски стоматолошки центар „Св.Пантелејмон“-Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2443/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1829.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИ-
СТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА ЗА
ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП
ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Свезди на светската книжевност, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	КНИГА 91 АВТОР: Џонатан Свифт (1667-1745) Jonathan Swift ДЕЛО: Гуливеровите патувања Gulliver's Travels	МАГОР	978-608-223-147-1	1
2.	КНИГА 150 АВТОР: Емили Бронте Emily Jane Brontë (1818 – 1848) ДЕЛО: Оркански висови Wuthering Heights	МАГОР	978-608-223-142-6	1
3.	КНИГА 262 АВТОР: Џозеф Конрад Joseph Conrad /Józef Teodor Konrad Korzeniowski/ (1857 –1924) ДЕЛО: Срцето на темнината; Тајфун Heart of Darkness; Typhoon	МАГОР	978-608-223-149-5	1
4.	КНИГА 310 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 1 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-152-5	1
5.	КНИГА 311 АВТОР: Надежда Мандельштам Надежда Мандельштам (1899 – 1980) ДЕЛО: СТРАВ И НАДЕЖ, СЕКАВАЊА И РАЗМИСЛИ том 2 Воспоминаниј	МАГОР	978-608-223-153-2	1
6.	КНИГА 345. АВТОР: Андре Малро André Malraux (1901 – 1976) ДЕЛО: ЧОВЕКОВАТА СУДБИНА La Condition humaine	МАГОР	978-608-223-146-4	1

7.	КНИГА 359. АВТОР: Фридрих Диренмат Friedrich Dürrenmatt (1921 – 1990) ДЕЛО: ПОСЕТАТА НА СТАРАТА ДАМА; ФИЗИЧАРИ Der Besuch der Alten Dame; Die Physiker	МАГОР	978-608-223-139-6	1
8.	КНИГА 376. АВТОР: Сол Белоу Saul Bellow (1915 – 2005) ДЕЛО: Херцог Herzog	МАГОР	978-608-223-143-3	1
9.	КНИГА 384. АВТОР: Тони Морисон Toni Morrison (1931 –) ДЕЛО: Соломоновата песна Song of Solomon	МАГОР	978-608-223-151-8	1
10.	КНИГА 390. АВТОР: Џулијан Барнс Julian Patrick Barnes (1946 –) ДЕЛО: Флоберовиот папагал Flaubert's Parrot	МАГОР	978-608-223-145-7	1
11.	КНИГА 420. АВТОР: Карлос Фуентес Carlos Fuentes (1928 –) ДЕЛО: СМРТТА НА АРТЕМИО КРУЗ La Muerte de Artemio Cruz	МАГОР	978-608-223-144-0	1
12.	КНИГА 464 АВТОР: Кристофер Марлоу Christopher Marlowe (1564 –1593) ДЕЛО: ТРАГИЧНАТА ПРИКАЗНА ЗА ДОКТОР ФАУСТ The Tragical History of Doctor Faustus	МАГОР	978-608-223-140-2	1
13.	КНИГА 474 АВТОР: Шодерло де Лакло Choderlos de Laclos (1741 –1803) ДЕЛО: ОПАСНИ ВРСКИ Les Liaisons dangereuses	МАГОР	978-608-223-148-8	1
14.	КНИГА 511. АВТОР: Бернард Маламуд Bernard Malamud (1914 – 1986) ДЕЛО: Мајсторот The Fixer	МАГОР	978-608-223-141-9	1
15.	КНИГА 533 АВТОР: Том Волф Tom Wolfe (1931 - /) ДЕЛО: ЛАДНОКРВНО In Cold Blood	МАГОР	978-608-223-150-1	1
16.	КНИГА 90 АВТОР: Даниел Дефо Daniel Defoe (1659 –1731) ДЕЛО: МОЛ ФЛАНДЕРС Moll Flanders	МАГОР	978-608-223-095-5	1

17.	КНИГА 157. АВТОР: Александар Сергеевич Пушкин Александар Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) ДЕЛО: Белкинови раскази; Капетановата ќерка Повести покойного Ивана Петровича Белкина; Капитанская дочка	МАГОР	978-608-223-099-3	1
18.	КНИГА 173. АВТОР: Лав Николајевич Толстој Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910) ДЕЛО: КОЗАЦИ; ХАЦИ МУРАТ; СМРТТА НА ИВАН ИЛИЧ; КРОЈЦЕРОВА СОНАТА Казаки, Хаджи Мурат, Смерть Ивана Ильича, Крейцерова соната	МАГОР	978-608-223-110-5	1
19.	КНИГА 198 АВТОР: Шарл Бодлер Charles Baudelaire (1821 – 1867) ДЕЛО: ЦВЕКЕТО НА ЗЛОТО Les Fleurs du mal	МАГОР	978-608-223-096-2	1
20.	КНИГА 251 АВТОР: Натанаел Хоторн Nathanael Hawthorne (1814-1885) ДЕЛО: Скарлетно слово The Scarlet Letter	МАГОР	978-608-223-100-6	1
21.	КНИГА 260 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Среќниот принц и други раскази The Happy Prince and Other Tales КНИГА 261 АВТОР: Оскар Вајлд Oscar Wilde (1854 – 1900) ДЕЛО: Сликата на Доријан Греј The Picture of Dorian Gray	МАГОР	978-608-223-101-3	1
22.	КНИГА 285 АВТОР: Томас Стернс Елиот Thomas Stearns Eliot (1888–1965) ДЕЛО: Убиство во катедралата Murder in the Cathedral	МАГОР	978-608-223-094-8	1
23.	КНИГА 289 АВТОР: Олдос Хаксли Aldous Huxley (1894 – 1963) ДЕЛО: Бестрашен нов свет Brave New World	МАГОР	978-608-223-102-0	1
24.	КНИГА 305 АВТОР: Марина Цветаева Марина Цветаева (1892 – 1941) ДЕЛО: АВТОБИОГРАФСКА ПРОЗА; МОЈ ПУШКИН Мемуары, Мой Пушкин	МАГОР	978-608-223-109-9	1

25.	КНИГА 306 АВТОР: Владимир Набоков Владимир Набоков (1899 – 1977) ДЕЛО: ДАР Дар	МАГОР	978-608-223-108-2	1
26.	КНИГА 307. АВТОР: Владимир Набоков (1899 – 1977) Vladimir Nabokov ДЕЛО: Лолита Lolita	МАГОР	978-608-223-103-7	1
27.	КНИГА 312. АВТОР: Итало Звево Italo Svevo (1861 – 1928) ДЕЛО: СВЕСТА НА СЕНО La coscienza di Zeno	МАГОР	978-608-223-097-9	1
28.	КНИГА 341. АВТОР: Кензабуро Ое Kenzaburo Oe (1935 –) ДЕЛО: НЕШТО ЛИЧНО A Personal Matter	МАГОР	978-608-223-104-4	1
29.	КНИГА 407. АВТОР: Итало Калвино Italo Calvino (1923 – 1985) ДЕЛО: АКО ЕДНА ЗИМСКА НОЌ НЕКОЈ ПАТНИК Se una notte d'inverno un viaggiatore	МАГОР	978-608-223-107-5	1
30.	КНИГА 465 АВТОР: Саикаку Ихара Saikaku Ihara (1642 –1693) ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ЕДНА ВЉУБЕНА ЖЕНА The Life of an Amorous Woman	МАГОР	978-608-223-106-8	1
31.	КНИГА 476 АВТОР: Мери Шели Mary Shelley (1797-1851) ДЕЛО: ФРАНКЕШТАЈН Frankenstein	МАГОР	978-608-223-093-1	1
32.	КНИГА 514. АВТОР: Карсон Мек Кулерс Carson McCullers (1917-1967) ДЕЛО: СРЦЕТО Е ОСАМЕН ЛОВЕЦ The Heart is a Lonely Hunter	МАГОР	978-608-223-111-2	1
33.	КНИГА 550. АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958 –) ДЕЛО: Океан море Océano Mar	МАГОР	978-608-223-098-6	1
	КНИГА 551 АВТОР: Алесандро Барико Alessandro Baricco (1958-/)) ДЕЛО: СВИЛА Seta			

34.	КНИГА 20. АВТОР: Непознат Anon. ТИБЕТАНСКА КНИГА НА МРТВИТЕ Bardo Thodol	ТРИ	978-608-230-103-7	1
35.	КНИГА 43. АВТОР: Петрониј (околу 27–66) Gaius Petronius Arbiter ДЕЛО: САТИРИКОН Satyricon	ТРИ	978-608-230-108-2	1
36.	КНИГА 204 АВТОР: Лотреамон (Исидор Дикас) Lautréamont (1846 – 1870) ДЕЛО: МАЛДОРОРОВИТЕ ПЕСНИ Les Chants de Maldoror	ТРИ	978-608-230-025-2	1
37.	КНИГА 281 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Љубовникот на леди ЧетерлиLady Chatterley's Lover	ТРИ	978-608-230-105-1	1
38.	КНИГА 300 АВТОР: Андреј Бели Андрей Белый (1880 – 1934) ДЕЛО: ПЕТРОГРАД Петербург	ТРИ	978-608-230-109-9	1
39.	КНИГА 74. АВТОР: Мигел де Сервантес Miguel de Cervantes Saavedra (1547 – 1616) ДЕЛО: ПРИМЕРНИ НОВЕЛИ Novelas ejemplares	ТРИ	978-608-230-044-3	1
40.	КНИГА 77. АВТОР: Педро Калдерон де ла Барка Pedro Calderón de la Barca (1600 – 1681) ДЕЛО: ЖИВОТОТ Е СОН La vida es sueño	ТРИ	978-608-230-083-2	1
41.	КНИГА 86. АВТОР: Молиер Molière /Jean-Baptiste Poquelin/ (1622 – 1673) ДЕЛО: ДОН ЖУАН, ТАРТИФ, МИЗАНТРОП, СКРЖАВЕЦ, ГРАЃАНИНОТ БЛАГОРОДНИК, ВООБРАЗЕНИОТ БОЛЕН Don Juan. Le Tartuffe. Le Misanthrope. L'Avare. Le Bourgeois gentilhomme. Le Malade Imaginaire	ТРИ	978-608-230-081-8	1
42.	КНИГА 125. АВТОР: Гистав Флобер Gustave Flaubert (1821 – 1880) ДЕЛО: БУВАР И ПЕКИШЕ Bouvard et Pécuchet	ТРИ	978-608-230-084-9	1
43.	КНИГА 203 АВТОР: Анатол Франс Anatole France (1844 – 1924) ДЕЛО: БОГОВИТЕ СЕ ЖЕДНИ Les Dieux Ont Soif	ТРИ	978-608-230-043-6	1

44.	КНИГА 282 АВТОР: Д. Х. Лоренс David Herbert Lawrence (1885 – 1930): ДЕЛО: Синови и љубовници Sons and Lovers	ТРИ	978-608-230-082-5	1
45.	КНИГА 26. АВТОР: Уеда Акинари Ueda Akinari (1734 – 1809) ДЕЛО: УГЕЦУ МОНОГАТАРИ Tales of Moonlight and Rain (Ugetsu monogatari)	КСЦ	978-608-4694-53-3	1
46.	КНИГА 31. АВТОР: Езоп Αἰώπιος (620 – 560 год. од ст. ера) ДЕЛО: БАСНИ FABLES	КСЦ	978-608-4694-44-1	1
47.	КНИГА 44. АВТОР: Апулеј Lucius Apuleius (с. 123/125 – с. 180) ДЕЛО: МЕТАМОРФОЗИ или ЗЛАТНОТО МАГАРЕ Asinus aureus	КСЦ	978-608-4694-35-9	1
48.	КНИГА 97. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Тристам Шенди том 1 Tristram Shandy	КСЦ	978-608-4694-57-1	1
49.	КНИГА 99. АВТОР: Лоренс Стерн (1713-1768) Laurence Sterne (1713-1768) ДЕЛО: Сентиментално патување Sentimental Journey	КСЦ	978-608-4694-45-8	1
50.	КНИГА 145 АВТОР: Чарлс Дикенс Charles Dickens (1812 – 1870) ДЕЛО: Давид Коперфилд том 1 David Copperfield	КСЦ	978-608-4694-50-2	1
51.	КНИГА 206 АВТОР: Андре Жид André Gide (1869 – 1951) ДЕЛО: ТЕСНА ВРАТА; ПАСТОРАЛНА СИМФОНИЈА LA PORTE ÉTROITE. LA SYMPHONIE PASTORALE	КСЦ	978-608-4694-42-7	1
52.	КНИГА 217 АВТОР: Луј-Фердинанд Селин Louis-Ferdinand Céline (1894 – 1961) ДЕЛО: ПАТУВАЊЕ ДО КРАЈОТ НА НОКТА Voyage au bout de la nuit	КСЦ	978-608-4694-43-4	1
53.	КНИГА 273 АВТОР: Џејмс Џојс James Joyce (1882 – 1941) ДЕЛО: Портрет на уметникот во младоста A Portrait of the Artist as a Young Man	КСЦ	978-608-4694-51-9	1

54.	КНИГА 288 АВТОР: Џ. Р. Р. Толкин John Ronald Reuel Tolkien (1892 – 1973) ДЕЛО: Хобит The Hobbit	КСЦ	978-608-4694-52-6	1
55.	КНИГА 347. АВТОР: Жан-Пол Сартр Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) ДЕЛО: ЗБОРОВИ Les Mots	КСЦ	978-608-4694-36-6	1
56.	КНИГА 360. АВТОР: Зигфрид Ленц Siegfried Lenz (1926 –) ДЕЛО: ОСТАВНИНАТА НА АРНЕ Arnes Nachlass	КСЦ	978-608-4694-37-3	1
57.	КНИГА 395. АВТОР: Аријадна Ефрон – Борис Пастернак Аријадна Сергеевна Эфрон (1912 - 1975). Борис Пастернак (1890 — 1960) ДЕЛО: ПРЕПИСКА Переписка	КСЦ	978-608-4694-54-0	1
58.	КНИГА 413. АВТОР: Ернесто Сабаты Ernesto Sabato (1911 –) ДЕЛО: ЗА ЈУНАЦИТЕ И ГРОБОВИТЕ Sobre héroes y tumbas	КСЦ	978-608-4694-38-0	1
59.	КНИГА 425. АВТОР: Витолд Гомбрович Witold Gombrowicz (1904 – 1969) ДЕЛО: ДНЕВНИК том 1 Dzienniki 1	КСЦ	978-608-4694-39-7	1
60.	КНИГА 450. АВТОР: Пјер Абелар Pierre Abelard (1079 – 1142) ДЕЛО: Историјата на моите несреќи Historia calamitatum (The story of my misfortunes)	КСЦ	978-608-4694-47-2	1
61.	КНИГА 500 АВТОР: Шандор Мараи (1900 – 1989) Sándor Márai ДЕЛО: КАЗАНОВА ВО БОЛЦАНО Vendéjáték Bolzanóban	КСЦ	978-608-4694-41-0	1
62.	КНИГА 517. АВТОР: Ајрис Мурдок Iris Murdoch (1919-1999) ДЕЛО: Морето, морето The Sea, the Sea	КСЦ	978-608-4694-46-5	1
63.	КНИГА 520 АВТОР: Реј Бредбери (1920- /) Ray Bradbury ДЕЛО: МАРСОВСКИТЕ ХРОНИКИ The Martian Chronicles	КСЦ	978-608-4694-48-9	1

64.	КНИГА 531 АВТОР: Филип К. Дик Philip K. Dick (1928 –1982) ДЕЛО: ДАЛИ АНДРОИДИТЕ СОНУВААТ ЕЛЕКТРОНСКИ ОВЦИ Do Androids Dream of Electronic Sheep	КСЦ	978-608-4694-40-3	1
65.	КНИГА 1. АВТОР: Непознат Анон., околу 1700. godina од ст. е. ДЕЛО: ЕПОТ ЗА ГИЛГАМЕШ Epic of Gilgamesh /He who Saw the Deep (Sha naqba īmuru) or Surpassing All Other Kings (Shūtur eli sharrī)	КСЦ	978-608-4694-00-7	1
66.	КНИГА 45. АВТОР: Лонго (околу 2 век) Λόγγος ДЕЛО: ДАФНИС И ХЛОЕ Δάφνις καὶ Χλόη	КСЦ	978-608-4694-16-8	1
67.	КНИГА 55. АВТОР: Жозеф Бедие (1864- 1938) Joseph Bedier ДЕЛО: РОМАН ЗА ТРИСТАН И ИЗОЛДА Le Roman de Tristan et Iseut	КСЦ	978-608-4694-02-1	1
68.	КНИГА 75. АВТОР: Непознат Анон. ДЕЛО: ЛАЗАРИЛО ДЕ ТОРМЕС La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades (1554)	КСЦ	978-608-4694-17-5	1
69.	КНИГА 93. АВТОР: Волтер Voltaire /François-Marie Arouet/ (1694 –1778) ДЕЛО: КАНДИД; ЗАДИГ Candide. Zadig	КСЦ	978-608-4694-14-4	1
70.	КНИГА 106 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 1 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-04-5	1
71.	КНИГА 107 АВТОР: Жан-Жак Русо Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ДЕЛО: НОВА ЕЛОИЗА том 2 La Nouvelle Héloïse	КСЦ	978-608-4694-19-9	1
72.	КНИГА 119. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: ЦРКВАТА НОТР ДАМ ВО ПАРИЗ Notre-Dame de Paris	КСЦ	978-608-4694-03-8	1
73.	КНИГА 120 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 1 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-18-2	1

74.	КНИГА 121 АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 2 Les Misérables	КСЦ	978-608-4694-05-2	1
75.	КНИГА 196 АВТОР: Жерар де Нервал Gérard de Nerval (1808 – 1855) ДЕЛО: СИЛВИЈА; АУРЕЛИЈА Sylvie. Aurélia	КСЦ	978-608-4694-21-2	1
76.	КНИГА 222 АВТОР: Георг Бихнер Georg Büchner (1813 – 1837) ДЕЛО: ДАНТОНОВАТА СМРТ, ЛЕОНЦ И ЛЕНА, ВОЈЦЕК Dantons Tod. Leonce und Lena. Woyzeck	КСЦ	978-608-4694-08-3	1
77.	КНИГА 253 АВТОР: Волт Витмен Walt Whitman (1819 – 1892) ДЕЛО: Стракови трева Leaves of Grass	КСЦ	978-608-4694-23-6	1
78.	КНИГА 256 АВТОР: Хенри Џејмс Henry James (1843 – 1916) ДЕЛО: Амбасадори The Ambassadors	КСЦ	978-608-4694-09-0	1
79.	КНИГА 278 АВТОР: Вирџинија Вулф Virginia Woolf (1882 – 1941) ДЕЛО: Своја сопствена соба; Три гвинеи A Room of One's Own, Three Guineas	КСЦ	978-608-4694-24-3	1
80.	КНИГА 283 АВТОР: Јуџин О'Нил Eugene O'Neill (1888 – 1953) ДЕЛО: Колнеж под брестовите; Долго патување во ноќта Desire under the Elms; Long Day's Journey into Night	КСЦ	978-608-4694-10-6	1
81.	КНИГА 290 АВТОР: Френсис Скот Фицџералд Francis Scott Fitzgerald (1896 – 1940) ДЕЛО: Големиот Гетсби The Great Gatsby	КСЦ	978-608-4694-15-1	1
82.	КНИГА 292 АВТОР: Вилијам Фокнер William Faulkner (1897 – 1962) ДЕЛО: Врева и бес Sound and Fury	КСЦ	978-608-4694-01-4	1
83.	КНИГА 349 АВТОР: Ежен Јонеско Eugène Ionesco (1909 – 1994) ДЕЛО: СТОЛОВИ, КЕЛАВА ПЕЈАЧКА, НОСОРОГ Les Chaises. La Cantatrice Chauve. Rhinocéros	КСЦ	978-608-4694-25-0	1

84.	КНИГА 440. АВТОР: Чинуа Ачебе Chinua Achebe (1930 –) ДЕЛО: СВЕТ ВО ИСЧЕЗНУВАЊЕ Things Fall Apart	КСЦ	978-608-4694-20-5	1
85.	КНИГА 468 АВТОР: Опатот Прево Abbé Prévost (1697 –1763) ДЕЛО: МАНОН ЛЕСКО Manon Lescaut	КСЦ	978-608-4694-11-3	1
86.	КНИГА 469 АВТОР: Хорас Волпол Horace Walpole (1717-1797) ДЕЛО: ОТРАНСКИОТ ЗАМОК The Castle of Otranto	КСЦ	978-608-4694-22-9	1
87.	КНИГА 471 АВТОР: Готхолд Ефраим Лесинг Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781) ДЕЛО: ЕМИЛИЈА ГАЛОТИ Emilia Galotti	КСЦ	978-608-4694-26-7	1
88.	КНИГА 472 АВТОР: Бернанден де Сен Пјер Bernardin de Saint Pierre (1737-1814) ДЕЛО: ПАВЛЕ И ВИРЏИНИЈА Paul et Virginie	КСЦ	978-608-4694-07-6	1
89.	КНИГА 486. АВТОР: Нацуме Сосеки Natsume Soseki (1867 –1916) ДЕЛО: СРЦЕТО НА НЕШТАТА Kokoro	КСЦ	978-608-4694-12-0	1
90.	КНИГА 508. АВТОР: Жилиен Грак Julien Gracq (1910 – 2007) ДЕЛО: Брегот на Сиртите Le Rivage des Syrtes	КСЦ	978-608-4694-06-9	1
91.	КНИГА 544. АВТОР: Патрик Модiano Patrick Modiano (1945 – 2009) ДЕЛО: Улица на темни продавници Rue des boutiques obscures	КСЦ	978-608-4694-27-4	1
92.	КНИГА 549. АВТОР: Казуо Ишигуро Kazuo Ishiguro (1954 –) ДЕЛО: Не оставај ме никогаш Never Let Me Go	КСЦ	978-608-4694-13-7	1
93.	КНИГА 552. АВТОР: Бен Окри Ben Okri (1959 –) ДЕЛО: Гладниот пат The Famished Road	КСЦ	978-608-4694-28-1	1
94.	КНИГА 122. АВТОР: Виктор Иго Victor Hugo (1802 – 1885) ДЕЛО: Клетници том 3 Les Miserables	КСЦ	978-608-4694-55-7	1
95.	КНИГА 351. АВТОР: Жан Ануј Jean Anouilh (1910 – 1987) ДЕЛО: Антигона Antigone	КСЦ	978-608-4694-58-8	1

96.	КНИГА 58 АВТОР: Франческо Петрарка ДЕЛО: КАНЦОНИЕР	Издавачки Центар Три	978-608-230-102-0	1
97.	КНИГА 186 АВТОР: Џовани Верка ДЕЛО: СЕМЕЈСТВОТО МАЛАВОЛИЈА	Издавачки Центар Три	978-608-230-124-2	1
98.	КНИГА 532 АВТОР: Криста Волф ДЕЛО: КАСАНДРА	Магор	978-608-223-105-1	1
99.	КНИГА 89 АВТОР: Даниел Дефо ДЕЛО: РОБИНСОН КРУСО	Магор	978-608-223-154-9	1
100.	КНИГА 263 АВТОР: Џозеф Конрад ДЕЛО: ЛОРДОТ ЏИМ	Магор	978-608-223-157-0	1
101.	КНИГА 59 АВТОР: Џовани Бокачо ДЕЛО: ДЕКАМЕРОН	Магор	978-608-223-155-6	1
102.	КНИГА 438 АВТОР: Салман Ружди ДЕЛО: ДЕЦАТА НА ПОЛНОЌТА	Магор	978-608-223-156-3	1
103.	КНИГА 142 АВТОР: Перси Биш Шели ДЕЛО: ОСЛОБОДЕНИОТ ПРОМЕТЕЈ;ОДБРАНА НА ПОЕЗИЈАТА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-74-8	1
104.	КНИГА 269 АВТОР: Форд Медокс Форд ДЕЛО: ДОБРИОТ ВОЈНИК	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-85-4	1
105.	КНИГА 457 АВТОР: Луиџи Пулчи ДЕЛО: МОРГАНТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-88-5	1
106.	КНИГА 274 АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 1	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-68-7	1
107.	КНИГА 378 АВТОР: Дорис Лесинг ДЕЛО: ДОБРИОТ ТЕРОРИСТ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-84-7	1
108.	КНИГА 381 АВТОР: Норман Мајлер ДЕЛО: ГОЛИ И МРТВИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-78-6	1
109.	КНИГА 391 АВТОР: Маргарет Етвуд ДЕЛО: ПЕНЕЛОПИЈАДА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-65-6	1
110.	КНИГА 426 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-56-4	1
111.	КНИГА 442 АВТОР: Дејвид Малуф ДЕЛО: СЕКАВАЈКИ СЕ НА ВАВИЛОН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-91-5	1
112.	КНИГА 443 АВТОР: Џ.М.Куџи ДЕЛО: ЧЕКАЈКИ ГИ ВАРВАРИТЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-62-5	1
113.	КНИГА 555 АВТОР: Ан Енрајт ДЕЛО: СОБИРАЊЕ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-92-2	1

114.	КНИГА 98 АВТОР: Лоренс Стерн ДЕЛО: ТРИСТАМ ШЕНДИ том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-82-3	1
115.	КНИГА 123 АВТОР: Виктор Иго ДЕЛО: КЛЕТНИЦИ том 4	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-83-0	1
116.	КНИГА 146 АВТОР: Чарлс Дикенс ДЕЛО: ДАВИД КОПЕРФИЛД том 2	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-87-8	1
117.	КНИГА 482 АВТОР: Брам Стокер ДЕЛО: ДРАКУЛА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-89-2	1
118.	КНИГА 427 АВТОР: Витолд Гомбрович ДЕЛО: ДНЕВНИК том 3	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-94-6	1
119.	КНИГА 49 АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНАТА ЗА РОЛАН	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-97-7	1
120.	КНИГА 230 АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: ТОНИО КРЕГЕР; ДА СЕ УМРЕ ВО ВЕНЕЦИЈА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-67-0	1
121.	КНИГА 248 АВТОР: Франц Верфел ДЕЛО: БЛЕДОСИН ЖЕНСКИ РАКОПИС	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-60-1	1
122.	КНИГА 303 АВТОР: Михаил Булгаков ДЕЛО: МАЈСТОРИ И МАРГАРИТА	АРС Студио	978-608-230-146-4	1
123.	КНИГА 379 АВТОР: Џек Керуак ДЕЛО: НА ПАТОТ	АРС Студио	978-608-230-147-1	1
124.	КНИГА 396 АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 1	АРС Студио	978-608-230-	1
125.	АВТОР: Џон Милтон ДЕЛО: ЗАГУБЕНИОТ РАЈ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-70-0 (Конг. центар) 978-608-205-170-3 (Макавеј)	1
126.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: МАГБЕТ, ОТЕЛО, КРАЛОТ ЛИР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-69-4 (Конг. центар) 978-608-205-169-7 (Макавеј)	1
127.	АВТОР: Рабиндранат Тагоре ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-72-4 (Конг. Центар) 978-608-205-201-4 (Макавеј)	1
128.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: СОНЕТИ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-79-3 (Конг. Центар) 978-608-205-204-5 (Макавеј)	1
129.	АВТОР: Шандор Петефи ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-71-7 (Конг. Центар) 978-608-205-200-7 (Макавеј)	1
130.	АВТОР: Непознат автор ДЕЛО: БЕОВУЛФ	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-98-4 (Конг. Центар) 978-608-205-223-6 (Макавеј)	1

131.	АВТОР: Антон Дончев ДЕЛО: ЧУДНИОТ РИЦАР НА ТАЈНАТА КНИГА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-93-9 (Конг. центар) 978-608-205-218-2	1
132.	АВТОР: Томас Стернс Елиот ДЕЛО: ЕСЕИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-73-1	1
133.	АВТОР: Вилијам Шекспир ДЕЛО: РОМЕО И ЈУЛИЈА; ХАМЛЕТ; БУРА	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-96-0 (Конг. Центар) 978-608-205-221-2 (Макавеј)	1
134.	АВТОР: Браќа Грим ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Конгресен Сервисен Центар	978-608-4694-86-1 (Конг. Центар) 978-608-205-211-3 (Макавеј)	1
135.	АВТОР: Ла Фонтен ДЕЛО: БАСНИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-224-9	1
136.	АВТОР: Ханс Кристијан Андерсон ДЕЛО: БАЈКИ ИЗБОР	Магор	978-608-223-229-4	1
137.	АВТОР: Фјодор Иванович Тјутчев ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-231-7	1
138.	АВТОР: Пол Верлен ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-232-4	1
139.	АВТОР: Гијом Аполинер ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	Магор	978-608-223-233-1	1
140.	АВТОР: Константинос Кавафис ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-145-7 (ТРИ) 978-608-229-493-3 (арс ламина)	1
141.	АВТОР: Јосиф Бродски ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-152-5 (три) 978-608-229-499-5 (арс ламина)	1
142.	АВТОР: Рјуносуке Кутагава ДЕЛО: РАШОМОН И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-151-8 (три) 978-608-229-496-4 (арс ламина)	1
143.	АВТОР: Луиџи Пирандело ДЕЛО: ПОКОЈНИОТ МАТИЈА ПАСКАЛ	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-150-1 (три) 978-608-229-486-5 (арс ламина)	1
144.	АВТОР: Езра Паунд ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС Ламина и Издавачки Центар Три	978-608-230-134-1	1
145.	АВТОР: Јасунари Кавабата ДЕЛО: ЗЕМЈАТА НА СНЕГОТ	Магор	978-608-223-230-0	1
146.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: СТАРА ЕГИПЕТСКА КНИЖЕВНОСТ	АРС-ТРИ	978-608-229-694-4	1
147.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: ИЛЈАДА И ЕДНА НОЌ том 1	МАГОР	978-608-223-261-4	1
148.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: ИЛЈАДА И ЕДНА НОЌ том 2	МАГОР	978-608-223-292-8	1
149.	АВТОР: Франсоа Вијон ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	АРС-ТРИ	978-608-230-207-2 978-608-229-474-2	1

150.	АВТОР: Џон Дон ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА	КСЦ	978-608-4721-08-6 978-608-205-229-8	1
151.	АВТОР: Вилијам Блејк ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА	МАГОР	978-608-223-277-5	1
152.	АВТОР: Фридрих Хелдерлин ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА	КСЦ	978-608-4721-17-8 978-608-205-246-5	1
153.	АВТОР: Чехов ДЕЛО: НОВЕЛИ	МАГОР	978-608-223-293-5	1
154.	АВТОР: Џакомо Леопарди ДЕЛО: ЛИРИКА ИЗБОР	АРС -ТРИ	978-608-230-215-7 978-608-229-481-0	1
155.	АВТОР: Артур Рембо ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-266-9	1
156.	АВТОР: Артур Шницлер ДЕЛО: НОВЕЛИ	МАГОР	978-608-223-273-7	1
157.	АВТОР: Емили Дикинсон ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	АРС-ТРИ	978-608-230-188-4	1
158.	АВТОР: Ирвинг, О хенри ДЕЛО: РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-22-2 978-608-205-251-9	1
159.	АВТОР: Фернандо Песоа ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-290-4	1
160.	АВТОР: Борхес ДЕЛО: РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-11-6 978-608-205-240-3	1
161.	АВТОР: Винстан Хју Одн ДЕЛО: ЕСЕИ	КСЦ	978—608-4721-05-5 978-608-205-226-7	1
162.	АВТОР: Рејмонд Карвер ДЕЛО: КАТЕДРАЛА И ДРУГИ РАСКАЗИ	АРС И ТРИ	978-608-230-203-4 978-608-229-498-8	1
163.	АВТОР: Бохумил Храбал ДЕЛО: СТРОГО КОНТРОЛИРАНИ ВОЗОВИ	АРС И ТРИ	978-608-230-182-2 978-608-229-501-5 978-608-4694-80-9	1
164.	АВТОР: Јухио Мишима ДЕЛО: ЗЛАТНИОТ ПАВИЛЈОН	КСЦ	978-608-4694-80-9 978-608-205-205-2	1
165.	АВТОР: Гарцилазо, Алдана, Херера ДЕЛО: АНТОЛОГИЈА НА ШПАНСКАТА ПОЕЗИЈА НА РЕНЕСАНСАТА И БАРОКОТ	АРС И ТРИ	978-608-230-190-7 978-608-229-504-6	1
166.	АВТОР: Лао Це, Чуанг Це и Конфучиј ДЕЛО: ТАО ТЕ КИНГ	АРС-ТРИ	978-608-230-207-2 978-608-229-472-8	1
167.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: ЗЕН ПРИКАЗНИ	МАГОР	978-608-230-172-3	1
168.	АВТОР: Жан Расин ДЕЛО: ДРАМИ	АРС-ТРИ	978-608-230-199-0 978-608-229-597-8	1
169.	АВТОР: Џакомо Казанова ДЕЛО: МЕМОАРИ ИЗБОР	МАГОР	978-608-223-314-7	1
170.	АВТОР: Ги Де Мопасан ДЕЛО: РАСКАЗИ	МАГОР	978-608-223-258-4	1
171.	АВТОР: Лермонтов ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	МАГОР	978-608-223-310-9	1
172.	АВТОР: Ф. М. Достоевски ДЕЛО: БЕДНИ ЛУЃЕ, ЗАПИСИ ОД ПОДЗЕМЈЕТО, КРОТКА	АРС-ТРИ	978-608-230-211-9 978-608-229-479-7	1
173.	АВТОР: Чехов ДЕЛО: РАСКАЗИ	АРС-ТРИ	978-608-230-200-3	1
174.	АВТОР: Франц Прешерн ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-266-9	1
175.	АВТОР: Пол Клодел ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-316-1	1

176.	АВТОР: Пол Валери ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-304-8	1
177.	АВТОР: Пол Елијар ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-268-3	1
178.	АВТОР: Франц Кафка ДЕЛО: РАСКАЗИ	КСЦ	978-608-4721-09-3 978-608-205-238-0	1
179.	АВТОР: Т.С.Елиот ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	МАГОР	978-608-223-264-5	1
180.	АВТОР: Ребека Вест ДЕЛО: ЦРНО ЈАГНЕ И СИВ СОКОЛ	АРС-ТРИ	978-608-230-202-7 978-608-229-489-6	1
181.	АВТОР: Блок,Хлебников ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	КСЦ	978-608-4721-20-8 978-608-205-249-6	1
182.	АВТОР: Ана Ахметова, Марина Цветаева ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-183-9 978-608-229-599-2	1
183.	АВТОР: Осип Менелштам ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-174-7 978-608-229-490-2	1
184.	АВТОР: Мачадо, Хименес, Алберти, ДЕЛО: ПОЕЗИЈА ИЗБОР	АРС-ТРИ	978-608-230-181-5 978-608-229-491-9	1
185.	АВТОР: Лорка ДЕЛО: ИЗБРАНИ ДЕЛА	АРС-ТРИ	978-608-230-180-8 978-608-229-492-6	1
186.	АВТОР: Карел Чапек ДЕЛО: РАСКАЗИ	АРС-ТРИ	978-608-230-208-9 978-608-229-494-0	1
187.	АВТОР: Милош Црњански ДЕЛО: ДНЕВНИКОТ НА ЧАРНОЕВИЌ	МАГОР	978-608-223-309-3	1
188.	АВТОР: Дарио, Вањехо, Борхес,Неруда,Гиљен, Пас и Мистрал ДЕЛО: СЕДУМ ХИСПАНОАМЕРИКАНСКИ ПОЕТИ	АРС-ТРИ	978-608-230-213-3 978-608-229-500-8	1
189.	АВТОР: Милош, Шимборска, Хербрт ДЕЛО: ПОЕЗИЈА	КСЦ	978-608-4721-00-0 978-608-205-225-0	1
190.	АВТОР: Данил Хармс ДЕЛО: ПОЕЗИЈА, КРАТКА ПРОЗА	АРС-ТРИ	978-608-230-185-3 978-608-229-506-0	1
191.	АВТОР: Иван Гончаров ДЕЛО: ОБЛОМОВ	ТРИ	978-608-230-045-0 978-608-229-531-2	1
192.	АВТОР: Лопе де Вега ДЕЛО: ФУЕНТЕ ОВЕХУНА	ТРИ	978-608-230-225-5 978-608-229-693-7	1
193.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: ЕГИПЕТСКА КНИГА НА МРТВИТЕ	ТРИ	978-608-230-205-8 978-608-229-588-6	1
194.	АВТОР: Николо Макијавели ДЕЛО: МАНДРАГОЛА; ВЛАДЕТЕЛ	ТРИ	978-608-230-212-6 978-608-229-698-2	1
195.	АВТОР: Вилијам Текери ДЕЛО: ПАНАЃУР НА СУЕТАТА	ТРИ	978-608-230-214-0 978-608-229-587-9	1
196.	АВТОР: Бенвенуто Челини ДЕЛО: МОЈОТ ЖИВОТ	ТРИ	978-608-230-192-1 978-608-229-591-6	1
197.	АВТОР: Маџо Башо ДЕЛО: ХАИКУ; ТЕСНА ПАТЕКА ОТАДЕ РИДОВИТЕ	ТРИ	978-608-230-186-0 978-608-229-594-7	1
198.	АВТОР: Аристофан ДЕЛО: КОМЕДИИ (ЖАБИ, ОБЛАЦИ, ПТИЦИ, ЛИСИСТРАТА)	ТРИ	978-608-230-220-1 978-608-229-691-3	1
199.	АВТОР: Алесандро Манцони ДЕЛО: СВРШЕНИЦИ	ТРИ	978-608-230-198-3 978-608-229-596-1	1

200.	АВТОР: Мигуел де Унамун ДЕЛО: ТРАГИЧНО ЧУВСТВУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ	ТРИ	978-608-230-187-7 978-608-229-595-4	1
201.	АВТОР: Емануел Сведенборг ДЕЛО: НЕБО И ПЕКОЛ	ТРИ	978-608-230-219-5 978-608-229-697-5	1
202.	АВТОР: Фернандо де Рохас ДЕЛО: ЧЕЛЕСТИНА	ТРИ	978-608-230-218-8 978-608-229-696-8	1
203.	АВТОР: Марк Твен ДЕЛО: ДОЖИВУВАЊАТА НА ХАКЛБЕРИ ФИН	ТРИ	978-608-230-217-1 978-608-229-695-1	1
204.	АВТОР: Карло Голдони ДЕЛО: МИРАНДОЛИНА	ТРИ	978-608-230-201-0 978-608-229-699-9	1
205.	АВТОР: Џорџ Елиот ДЕЛО: МИДЛМАРЧ том 1	МАГОР	978-608-223-305-5	1
206.	АВТОР: Џорџ Елиот ДЕЛО: МИДЛМАРЧ том 2	МАГОР	978-608-223-306-2	1
207.	АВТОР: Томас Харди ДЕЛО: ТЕСА ОД Д'АРБЕРВИЛОВИ	МАГОР	978-608-223-307-9	1
208.	АВТОР: Бертолд Брехт ДЕЛО: МАЈКА ХРАБРОСТ И НЕЈЗИНИТЕ ДЕЦА, ОПЕРА ЗА ТРИ ГРОША	МАГОР	978-608-223-249-2	1
209.	АВТОР: Итало Калвино ДЕЛО: ЗАМОК НА ВКРСТЕНИ СУДБИНИ; НЕВИДЛИВИ ГРАДОВИ	МАГОР	978-608-223-289-8	1
210.	АВТОР: Петер Акројт ДЕЛО: АНГЛИСКА МУЗИКА	МАГОР	978-608-223-276-8	1
211.	АВТОР: Харпер Ли ДЕЛО: ДА СЕ УБИЕ ПТИЦАТА ПОДБИВНИЦА	МАГОР	978-608-223-259-1	1
212.	АВТОР: Роберт Музил ДЕЛО: НЕЗГОДИТЕ НА ПИТОМЕЦОТ ТЕРЛЕС; СОЕДИНУВАЊА	МАГОР	978-608-223-288-1	1
213.	АВТОР: Алберто Моравија ДЕЛО: ЧОЧАРА	МАГОР	978-608-223-311-6	1
214.	АВТОР: Џ.М. Куџи ДЕЛО: СРАМОТА	МАГОР	978-608223-294-2	1
215.	АВТОР: Макс Фриш ДЕЛО: ХОМО ФАБЕР	МАГОР	978-608-223-301-7	1
216.	АВТОР: Сен-Дон Перс ДЕЛО: ВЕТРОВИ	КСЦ	978-608-4721-31-4 978-9989-55-396-7 978-608-205-260-1	1
217.	АВТОР: Ежен Јонеско ДЕЛО: ПРОТИВОТРОВИ („ИСПРЕКИНАТА ПОТРАГА“)	КСЦ	978-608-4721-28-4 978-9989-55-393-6 978-608-205-257-1	1
218.	АВТОР: Хенри Кисинџер ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУКА 1	КСЦ	978-608-4721-30-7 978-9989-55-395-0 978-608-205-259-5	1
219.	АВТОР: Емил Зола ДЕЛО: ЖЕРМИНАЛ	КСЦ	978-608-4721-29-1 978-9989-55-394-3 978-608-205-258-8	1
220.	АВТОР: Алфонс Доде ДЕЛО: ПИСМА ОД МОЈАТА ВОДЕНИЦА	КСЦ	978-608-4721-27-7 978-9989-55-392-9 978-608-205-256-4	1
221.	АВТОР: Винсент Ван Гог ДЕЛО: ПИСМА ДО ТЕО	КСЦ	978-608-4721-38-3 978-9989-55-401-8 978-608-205-267-0	1
222.	АВТОР: Едгар Алан По ДЕЛО: АВАНТУРИТЕ НА АРТУР ГОРДОН ПИМ; ФИЛОЗОФИЈА НА КОМПОЗИЦИЈАТА	КСЦ	978-608-4721-10-9 978-9989-55-379-0 978-608-205-239-7	1
223.	АВТОР: Алфред Жари ДЕЛО: КРАЛОТ ИБИ	КСЦ	978-608-4721-12-3 978-9989-55-380-6 978-608-205-241-0	1
224.	АВТОР: Хенри Џејмс ДЕЛО: ЕВРОПЈАНИ	КСЦ	978-608-4721-26-0 978-9989-55-391-2 978-608-205-255-7	1

225.	АВТОР: Хенри Кисинџер ДЕЛО: ВО БЕЛАТА КУКА 2	КСЦ	978-608-4721-39-0 978-9989-55-402-5 978-608-205-268-7	1
226.	АВТОР: Стендал ДЕЛО: ПАРМСКИ КАРТУЗИЈАНСКИ МАНАСТИР	КСЦ	978-608-4721-37-6 978-9989-55-400-1 978-608-205-266-3	1
227.	АВТОР: Матео Марија Боиардо ДЕЛО: ВЉУБЕНИОТ ОРЛАНДО	КСЦ	978-608-4721-23-9 978-9989-55-388-2 978-608-205-252-6	1
228.	АВТОР: Рене Франсоа де Шатобријан ДЕЛО: АТАЛА ; РЕНЕ	КСЦ	978-608-4721-06-2 978-9989-55-377-6 978-608-205-227-4	1
229.	АВТОР: Луј Арагон ДЕЛО: АВАНТУРИТЕ НА ТЕЛЕМАХ	КСЦ	978-608-4721-16- 978-9989-55-384-4 978-608-205-245-8	1
230.	АВТОР: Штефан Цвајг ДЕЛО: ВЧЕРАШНИОТ СВЕТ	КСЦ	978-608-4721-34-5 978-9989-55-398-1 978-608-205-263-2	1
231.	АВТОР: Џејмс Џојс ДЕЛО: УЛИС том 2	КСЦ	978-608-4721-32-1 978-9989-55-397-4 978-608-205-261-8	1
232.	АВТОР: Албер Ками ДЕЛО: СТРАНЕЦ; МИТОТ ЗА СИЗИФ	КСЦ	978-608-4721-14-7 978-9989-55-382-0 978-608-205-243-4	1
233.	АВТОР: Џон Штајнбек ДЕЛО: ПАТУВАЊАТА СО ЧАРЛИ	КСЦ	978-608-4721-13-0 978-9989-55-381-3 978-608-205-242-7	1
234.	АВТОР: Артур Милер ДЕЛО: ДРАМИ (СИТЕ МОИ СИНОВИ, СМРТТА НА ТРГОВСКИОТ ПАТНИК, ПОГЛЕД ОД МОСТОТ)	КСЦ	978-608-4721-19-2 978-9989-55-386-8 978-608-205-248-9	1
235.	АВТОР: Ирене Немировски ДЕЛО: ФРАНЦУСКА СУИТА	КСЦ	978-608-4721-07-9 978-9989-55-378-3 978-608-205-228-1	1
236.	АВТОР: Људмила Улицкаја ДЕЛО: СЛУЧАЈОТ КУКОЦКИ	КСЦ	978-608-4721-24-6 978-9989-55-389-9 978-608-205-253-3	1
237.	АВТОР: Аугусто Роа Бастос ДЕЛО: ЈАС, ВРХОВНИОТ	КСЦ	978-608-4721-41-3 978-9989-55-403-2 978-608-205-269-4	1
238.	АВТОР: Шарл де Гол ДЕЛО: ВОЕНИ СЕКАВАЊА 1	КСЦ	978-608-4721-21-5 978-9989-55-387-5 978-608-205-250-2	1
239.	АВТОР: Марк Шагал ДЕЛО: МОЈОТ ЖИВОТ	КСЦ	978-608-4694-95-3 978-9989-55-374-5 978-608-205-220-5	1
240.	АВТОР: Хенри Милер ДЕЛО: РАКОВИОТ НАПОРЕДНИК	КСЦ	978-608-4721-15-4 978-9989-55-383-7 978-608-205-244-1	1
241.	АВТОР: Антони Бурџис ДЕЛО: ПЕКОЛЕН ПОРТОКАЛ	КСЦ	978-608-4694-99-1 978-9989-55-376-9 978-608-205-224-3	1
242.	АВТОР: Шарл де Гол ДЕЛО: ВОЕНИ СЕКАВАЊА 2	КСЦ	978-608-4721-25-3 978-9989-55-390-5 978-608-205-254-0	1
243.	АВТОР: Ернест Хемингвеј ДЕЛО: ЗБОГУМ ОРУЖЈЕ	КСЦ	978-608-4721-36-9 978-9989-55-399-8 978-608-205-265-6	1
244.	АВТОР: Филип Рот ДЕЛО: АМЕРИКАНСКА ПАСТОРАЛА	КСЦ	978-608-4721-18-5 978-9989-55-385-1 978-608-205-247-2	1

245.	АВТОР: Хенрик Сјенкевич ДЕЛО: QUO VADIS	АРС СТУДИО	978-608-229-589-3 978-608-230-170-9	1
246.	АВТОР: Марсел Пруст ДЕЛО: ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 1 (НАКАЈ СВАН: – КОМБРЕ; ЕДНА СВАНОВА ЉУБОВ)	АРС СТУДИО	978-608-229-528-2 978-608-230-153-2	1
247.	АВТОР: Марсел Пруст ДЕЛО: ВО ПОТРАГА ПО ИЗГУБЕНОТО ВРЕМЕ 2 (Во сенката на расцутените девојки)	АРС СТУДИО	978-608-229-586-2 978-608-230-206-5	1
248.	АВТОР: Џорџ Бернард Шо ДЕЛО: КАНДИДА; СВЕТА ЈОВАНА; ПИГМАЛИОН	АРС СТУДИО	978-608-229-656-2	1
249.	АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: БУДЕНБРОКОВИ том1	АРС СТУДИО	978-608-229-654-8	1
250.	АВТОР: Томас Ман ДЕЛО: БУДЕНБРОКОВИ том 2	АРС СТУДИО	978-608-229-655-5	1
251.	АВТОР: Гинтер Грас ДЕЛО: ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 1	АРС СТУДИО	978-608-229-598-5 978-608-230-184-6	1
252.	АВТОР: Гинтер Грас ДЕЛО: ЛИМЕНИОТ БАРАБАН том 2	АРС СТУДИО	978-608-229-590-9 978-608-230-204-1	1
253.	АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 2	АРС СТУДИО	978-608-229-592-3 978-608-230-196-9	1
254.	АВТОР: Александар Солжењин ДЕЛО: АРХИПЕЛАГОТ ГУЛАГ том 3	АРС СТУДИО	978-608-229-593-0 978-608-230-197-6	1
255.	АВТОР: Џејн Остин ДЕЛО: ГОРДОСТ И ПРЕДРАСУДА	АРС СТУДИО	978-608-229-650-0	1
256.	АВТОР: Марио Варгас Љоса ДЕЛО: РАЗГОВОР ВО КАТЕДРАЛАТА	АРС СТУДИО	978-608-229-461-2 978-608-230-148-8	1
257.	АВТОР: Милош Црњански ДЕЛО: СЕЛИДБИ (прва книга)	АРС СТУДИО	978-608-229-657-9	1
258.	АВТОР: Данте Алигери ДЕЛО: БОЖЕСТВЕНА КОМЕДИЈА	АРС СТУДИО	978-608-229-653-1	1
259.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: ПЕСНА ЗА КРАЛОТ НАЛ	АРС СТУДИО	978-608-229-692-0 978-608-230-221-8	1
260.	АВТОР: Џуничиро Танизаки ДЕЛО: СЕСТРИТЕ МАКИОКА	АРС СТУДИО	978-608-229-651-7	1
261.	АВТОР: Мирослав Крлежа ДЕЛО: ВРАКАЊЕТО НА ФИЛИП ЛАТИНОВИК	АРС СТУДИО	978-608-229-658-6	1
262.	АВТОР: Гликел фон Хамелн ДЕЛО: ЖИВОТОТ НА ГЛИКЕЛ ОД ХАМЕЛН	АРС СТУДИО	978-608-229-659-3	1
263.	АВТОР: Алекс Хејли ДЕЛО: КОРЕНИ	АРС СТУДИО	978-608-229-660-9	1
264.	АВТОР: Непознат ДЕЛО: СТАРА ХЕБРЕЈСКА КНИЖЕВНОСТ I (Книга за Јов, Псалми Давидови)	АРС СТУДИО	978-608-229-652-4	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со претседателот на Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2455/1/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

1830.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КОМИСИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН
КАРАКТЕР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: Печатење на публикации со прилог ЦД за документарни филмови – Македонски искушенија, и тоа:

Реден број	Наслов на книга и автор	издавач	ИСБН	Количина
1.	АВТОР: Димитар Љоровски, Теон Џинго, Катерина Мирчевска, Никола Жежев ДЕЛО: ЕДЕН ВЕК ПРОГОНСТВО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-14-2	1
2.	АВТОР: Никола Жежев, Виолета Ачкоска, Зоран Тодоровски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЖРТВИ НА КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-17-3	1
3.	АВТОР: Никола Жежев ДЕЛО: ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-21-0	1
4.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: ХРИСТО ТАТАРЧЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-20-3	1
5.	АВТОР: Зоран Тодоровски ДЕЛО: МЕТОДИЈА ШАТОРОВ-ШАРЛО	АРСЛАМИНА	978-608-4544-18-0	1
6.	АВТОР: Мирјана Нинчовска ДЕЛО: ЈАНЕ САНДАНСКИ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-16-6	1
7.	АВТОР: Никола Жежев ДЕЛО: ПАВЕЛ ШАТЕВ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-22-7	1
8.	АВТОР: Виолета Ачковска ДЕЛО: КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ	АРСЛАМИНА	978-608-4544-23-4	1
9.	АВТОР: Владо Поповски, Михајло Миновски, Блаже Ристовски ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 1)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-24-1	1
10.	АВТОР: Михајло Миновски, Блаже Ристовски, Мирјана Нинчовска ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 2)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-25-8	1
11.	АВТОР: Зоран Тодоровски, Блаже Ристовски, Даринка Петревска, Тодор Чепреганов ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 3)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-26-5	1
12.	АВТОР: Даринка Петревска, Тодор Чепреганов, Виолета Ачковска, Никола Жежев ДЕЛО: МАКЕДОНСКА БОРБА ЗА СЛОБОДА (том 4)	АРСЛАМИНА	978-608-4544-27-2	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со претседателот на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2456/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1831.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар објект и тоа:

на недвижна ствар објект која се наоѓа во касарна Илинден место викано Стари водовод, Скопје на КП 1568/2, КО Чаир, број на зграда 93, влез 1, кат приземје, број на посебен дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП, внатрешна површина од 23 м2.

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2479/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1832.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација Плоштад Крушевска Република во Охрид.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1833.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-монтажен објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на Кеј пред пристаниште во Охрид.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/2
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1834.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-монтажен објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на Кеј пред пристаниште во Охрид.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Охрид.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/3
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1835.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛ-
НАТА УСТАНОВА ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПО-
МЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ - БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-де-монтажен објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии:480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на ул.Партизанска б.б. - Битола.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј – Битола.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Битола со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/4
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1836.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии:480/360/320см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на Граничен премин Табановце – Општина Куманово.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј – Куманово.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Музеј – Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/5
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1837.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект –урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии:480/360/320см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м2, конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на Граничен премин Деве Баир – Општина Крива Паланка.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј – Куманово.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Музеј – Куманово со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2559/6
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1838.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА МУЗЕЈ - ГЕВГЕЛИЈА****Член 1**

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно-демонтиран објект – урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали-прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на Граничен премин Богородица – Општина Гевгелија.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Музеј – Гевгелија.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа Музеј – Гевгелија со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2559/7
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1839.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04. 2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ СТОБИ - ГРАДСКО****Член 1**

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Унифициран репрезентативен мал монтажно - демонтиран објект – урбана опрема во функција на информативен пункт за туристичка и културна понуда на Република Македонија, со димензии: 480/360/320 см и висина 240 см, со внатрешна површина од 16,91 м², конструкција изведена од челични профили со стаклени портали - прозори и врати, внатрешноста на сидовите обложени со гипс картон во бела боја и под со ламинат, на локација на влез пред археолошки локалитет Стоби во Градско.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа за управување со археолошкиот локалитет Стоби – Градско.

Член 3

Министерот за култура склучува Договор со директорот на Националната установа за управување со археолошки локалитет Стоби – Градско со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-2559/8
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1840.

Врз основа на член 54 – а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - МАКЕДОНСКИ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Национална установа „Македонска опера и балет“ - Скопје и престанува користењето на движните ствари – сценографски елементи, и тоа:

Ред ен број	Опис на движна ствар	Инвентарен број	Количина
1.	Табуретка од претставата Севилски берберин	6325	1
2.	Столица од претставата Травијата	6326	1
3.	Сталак за лампа од претставата Травијата	6327	1
4.	Сталак за лампа од претставата Оревокршачка	6328	1
5.	Ормар со инструкции од седеф од претставата Старата дама и крадецот	6329	1
6.	Столица од претставата Наполи	6330	1
7.	Столица	6331	1
8.	Фотеља	6332	1
9.	Фотеља	6333	1
10.	Фотеља од претставата Тоска	6334	1
11.	Столица од претставата Љубовен напиток	6335	1
12.	Столица без наслон од претставата Травијата	6336	1
13.	Масичка од претставата Травијата	6337	1
14.	Масичка од претставата Риголето	6338	1
15.	Маса од претставата Риголето	6339	1
16.	Закачалка од претставата Севилски берберин	6340	1
17.	Столица	6341	1
18.	Столица	6342	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Националната установа - Македонски народен театар - Скопје.

Член 3

Директорот на Националната установа „Македонска опера и балет“ - Скопје склучува договор со директорот на Националната установа - Македонски народен театар - Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2560/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

1841.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, бр. 09-1334/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1842.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Министерство за труд и социјална политика, бр. 09-1337/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/2
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1843.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА КАЗНЕНО ПОПРАВНА УСТАНОВА „ИДРИЗОВО“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Казнено поправна установа „Идризово“, бр. 09-1341/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/3
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1844.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/13 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ЈЗУ „КЛИНИЧКА БОЛНИЦА Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ“-БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на ЈЗУ „Клиничка болница д-р Трифун Пановски“-Битола, бр. 09-1342/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/4
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1845.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010 и 104/2013, 187/13 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕД-
МЕТ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Инспекцискиот совет на Република Македонија, бр. 09-1340/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/5
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1846.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВО-
СИЛНА ОДЛУКА НА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Јавното обвинителство на Република Македонија, бр. 09-1339/2 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/6
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1847.

Врз основа на член 52 став 2 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН
ПРЕДМЕТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА
НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Македонската академија на науките и уметностите, бр. 09-1336/1 од 25.03.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2769/7
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1848.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.4.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТ-
СТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ОДЛУКА НА УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИ-
МЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА – ФАКУЛТЕТ
ЗА БЕЗБЕДНОСТ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Универзитет „Св.Климент Охридски“ – Битола – Факултет за безбедност Скопје бр. 09-1351/2 од 26.3.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2811/1
2 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

1849.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 2.04.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА
ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ
НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/14 и 45/14), во членот 1 алинејата 1 се менува и гласи:

„- објект на КП 9523, КО Центар 1, на ул. „Димитар Влахов“ бб Скопје, зграда број 1, влез 1 кат 2, запишан во Имотен Лист бр.45414, деловни простории со површина од 384 м2 и“.

По алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:
„- објект на КП 9523, КО Центар 1, на ул. „Димитар Влахов“ бб Скопје, зграда број 1, влез 1 кат 2, запишан во Имотен Лист бр.45414, помошни простории со површина од 33 м2.“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2915/1
4 април 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**1850.**

Врз основа на член 21 став (7) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 188/13 и 27/14) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА РАБОТА НА ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ - СМЕТКОВОДИТЕЛ, ТРГОВЕЦ ПОЕДИНЕЦ - ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ И ДРУШТВО ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец-сметководител, трговец поединец-овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12), Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5457/3
27 март 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Прилог 1

**ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Б А Р А Њ Е

за добивање лиценца за работа на трговец поединец-сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци

Прилог 2

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ

за добивање лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на трговец поединец-овластен сметководител согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци.

Прилог 3

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ
за добивање лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да ми издаде лиценца за работа на друштво за вршење сметководствени работи согласно член 21 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци.

1851.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за вршење на сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 188/13 и 27/14) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО
РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ-СМЕТКОВОДИТЕЛИ, РЕГИСТАРОТ НА ТРГОВЦИ ПОЕ-
ДИНЦИ-ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ И РЕГИСТАРОТ НА ДРУШТВА ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКО-
ВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за упис во Регистарот на трговци поединци-сметководители, Регистарот на трговци поединци-овластени сметководители и Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/12) Прилозите 1, 2 и 3 се заменуваат со нови Прилози 1, 2 и 3 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-5454/3
27 март 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Прилог 1

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Б А Р А Њ Е
за упис во Регистарот на трговци поединци-сметководители

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да изврши упис во Регистарот на трговци поединци-сметководители согласно член 22 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци.

Прилог 2

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ

за упис во Регистарот на трговци поединци-овластени сметководители

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да изврши упис во Регистарот на трговци поединци-овластени сметководители согласно член 22 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци.

Прилог 3

ДО
ИНСТИТУТОТ НА СМЕТКОВОДИТЕЛИ И
ОВЛАСТЕНИ СМЕТКОВОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

БАРАЊЕ
за упис во Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи

Од _____
(полн назив на подносителот на барањето според заверката во Трговскиот регистар)

(седиште на подносителот на барањето)

(телефон, факс и е-пошта на подносителот на барањето)

Краток опис поради што се поднесува барањето:

Молам, Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија да изврши упис во Регистарот на друштва за вршење сметководствени работи согласно член 22 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Место и датум

Овластен застапник на
подносителот на барањето

НАПОМЕНА: Барањето се пополнува во два примерока со печатни букви и задолжително се пополнуваат сите барани податоци.

1852.

Врз основа на член 476 став (9) од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната сметка.

Член 2

Состојбата на средствата, капиталот и обврските се искажуваат на образец "Биланс на состојбата на ден ____ 20__ година".

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Приходите, расходите и резултатот од работењето се искажуваат на образец "Биланс на успехот во периодот од ____ до ____ 20__ година".

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Дополнителните информации кои не се прикажани во образецот Биланс на успехот и во образецот Биланс на состојбата се презентираат на образец "Објаснувачки белешки".

Образецот од став 5 на овој член е даден во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој правилник, субјектот ги внесува податоците во определените позиции од колоната 2, како и на ознаките на АОП од колоната 3, од групата на сметките, согласно со Правилникот за сметковниот план и за содржината на одделните сметки во сметковниот план, кој се однесува на оваа категорија на субјекти.

Податоците за претходната и за тековната година се известуваат во износи корегирани за износот на акумулираната амортизација, за износот на вредносното усогласување (обезвреднување), за износот на премијата, за износот на дисконтот и за износот на промени во објективната вредност.

Доколку податоците кои се однесуваат на претходната година се корегирани, во колоната за претходна година се внесуваат корегирани податоци.

Член 4

Новооснованиот субјект во обрасците од член 2 на овој правилник внесува податоци за годината во која отпочнал со работа и на обрасците става ознака "новооснован".

Член 5

Субјектот кој изготвува консолидирана годишна сметка на обрасците од член 2 на овој правилник става ознака "консолидиран".

Доколку во текот на тековната година се промени составот на економската група, субјектот во колоната за претходната година на обрасците од член 2 на овој правилник ги внесува податоците кои се однесуваат за претходната економска група.

Субјектот кој започнал да изготвува консолидирана годишна сметка во тековната година на обрасците од член 2 на овој правилник става ознака "новоконсолидиран".

Член 6

За периодот пред денот на настанувањето на статусната промена субјектот ги искажува податоците на обрасци од член 2 на овој правилник на кои става ознака "Пред денот на настанувањето на статусната промена".

Член 7

Доколку статусната промена настанала во тековната година, на образецот Биланс на состојбата, во колоната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од претходната година, односно почетната состојба на 1 јануари на тековната година, а на образецот Биланс на успехот, во колоната 5 се внесуваат податоците за работењето за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена, а во колоната 6 се внесуваат податоците за работењето за целата претходна година по годишната сметка.

Член 8

Доколку статусната промена настанала во претходната година, на образецот Биланс на состојбата во колоната 6 се внесуваат податоците од колоната 5 од претходната година, односно почетната состојба на 1 јануари од тековната година, а во колоната 5 се внесуваат податоци за состојбата на денот на изработката на периодичната односно на годишната сметка, а на образецот Биланс на успехот, во колоната 6 се внесуваат податоците за работењето за периодот од 1 јануари до денот на настанувањето на статусната промена.

Член 9

Доколку статусната промена настанала на 31 декември, за субјектот кој престанал со работењето на образецот Билансот на состојбата и на образецот Биланс на успехот се внесуваат податоци само во колоната 6.

Член 10

Во образецот „Биланс на состојбата на ден ____ 20__ година“ и образецот „Биланс на успехот во периодот од ____ до ____ 20__ година“ во колоната износ-тековна година и претходна година се внесуваат податоци согласно Прегледот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на состојба и Прегледот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на успех кои се составен дел на овој правилник.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на годишната сметка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/11 и 174/11).

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-6225/3
27 март 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Период										Контролор														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси													

Назив на друштвото _____

Адреса, седиште и телефон _____

Адреса за е-пошта _____

Единствен даночен број _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден _____ 20__ година

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	(во денари) Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	АКТИВА:	001			
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА				
	(002+009+020+021+031)				
2.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002			
	(003+004+005+006+007+008)				
3.	Издатоци за развој	003			
4.	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	004			
5.	Гудвил	005			
6.	Аванси за набавка на нематеријални средства	006			
7.	Нематеријални средства во подготовка	007			
8.	Останати нематеријални средства	008			
9.	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	009			
	(010+013+014+015+016+017+018+019)				
10.	Недвижности (011+012)	010			
10.a.	Земјиште	011			
10.б.	Градежни објекти	012			
11.	Постројки и опрема	013			
12.	Транспортни средства	014			
13.	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	015			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
14.	Биолошки средства	016			
15.	Аванси за набавка на материјални средства	017			
16.	Материјални средства во подготовка	018			
17.	Останати материјални средства	019			
18.	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	020			
19.	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	021			
20.	Вложувања во подружници	022			
21.	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	023			
22.	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	024			
23.	Побарувања по дадени долгорочни заеми	025			
24.	Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	026			
24.а.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	027			
24.б.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	028			
24.в.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	029			
25.	Останати долгорочни финансиски средства	030			
26.	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	031			
27.	Побарувања од поврзани друштва	032			
28.	Побарувања од купувачи	033			
29.	Останати долгорочни побарувања	034			
30.	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	035			
31.	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	036			
32.	I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	037			
33.	Залихи на сировини и материјали	038			
34.	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	039			
35.	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	040			
36.	Залихи на готови производи	041			
37.	Залихи на трговски стоки	042			
38.	Залихи на биолошки средства	043			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
39.	II. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА)	044			
40.	III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	045			
41.	Побарувања од поврзани друштва	046			
42.	Побарувања од купувачи	047			
43.	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	048			
44.	Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	049			
45.	Побарувања од вработените	050			
46.	Останати краткорочни побарувања	051			
47.	IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	052			
48.	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	053			
48.a.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	054			
48.b.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	055			
49.	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	056			
50.	Побарувања по дадени заеми	057			
51.	Останати краткорочни финансиски средства	058			
52.	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	059			
52.a.	Парични средства	060			
52.b.	Парични еквиваленти	061			
53.	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	062			
54.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	063			
55.	B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	064			
56.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+ 077-078)	065			
57.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	066			
58.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	067			
59.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	068			
60.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	069			
61.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	070			
62.	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	071			
63.	Законски резерви	072			
64.	Статутарни резерви	073			
65.	Останати резерви	074			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на	Број на	Износ	
		группа	бележник	Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
66.	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	075			
67.	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	076			
68.	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	077			
69.	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	078			
70.	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	079			
71.	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	080			
72.	Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	081			
73.	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	082			
74.	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	083			
75.	Останати долгорочни резервирања за ризици и трошоци	084			
76.	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	085			
77.	Обврски спрема поврзани друштва	086			
78.	Обврски спрема добавувачи	087			
79.	Обврски за аванси, депозити и кауции	088			
80.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	089			
81.	Обврски по заеми и кредити	090			
82.	Обврски по хартии од вредност	091			
83.	Останати финансиски обврски	092			
84.	Останати долгорочни обврски	093			
85.	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	094			
86.	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	095			
87.	Обврски спрема поврзани друштва	096			
88.	Обврски спрема добавувачи	097			
89.	Обврски за аванси, депозити и кауции	098			
90.	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	099			
91.	Обврски кон вработените	100			
92.	Тековни даночни обврски	101			
93.	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102			
94.	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	103			
95.	Обврски по заеми и кредити	104			

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
96.	Обврски по хартии од вредност	105			
97.	Обврски по основ на учество во резултатот	106			
98.	Останати финансиски обврски	107			
99.	Останати краткорочни обврски	108			
100.	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109			
101.	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУЃУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110			
102.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111			
103.	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112			

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во _____

На ден _____

Во _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден _____	_____
	Потпис _____

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201			
2.	Приходи од продажба	202			
3.	Останати приходи	203			
4.	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	XXX	XXX	XXX	XXX
4.a.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204			
4.b.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205			
5.	Капитализирано сопствено производство и услуги	206			
6.	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207			
7.	Трошоци за сировини и други материјали	208			
8.	Набавна вредност на продадени стоки	209			
9.	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210			
10.	Услуги со карактер на материјални трошоци	211			
11.	Останати трошоци од работењето	212			
12.	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213			
12.a.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215			
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216			
12.г.	Останати трошоци за вработените	217			
13.	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218			
14.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219			
15.	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220			
16.	Резервирања за трошоци и ризици	221			
17.	Останати расходи од работењето	222			
18.	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223			
19.	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224			
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225			
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226			
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227			
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228			
20.	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229			
21.	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230			
22.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231			
23.	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232			
24.	Останати финансиски приходи	233			
25.	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234			
26.	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235			
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236			
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237			
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238			
27.	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239			
28.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
29.	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241			
30.	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242			
31.	Останати финансиски расходи	243			
32.	Удел во добивката на придружените друштва	244			
33.	Удел во загубата на придружените друштва	245			
34.	Добивка од редовното работење (201+223+244) – (204-205+207+234+245)	246			
35.	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+223+244)	247			
36.	Нето добивка од прекинати работења	248			
37.	Нето загуба од прекинати работења	249			
38.	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250			
39.	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251			
40.	Данок на добивка	252			
41.	Одложени даночни приходи	253			
42.	Одложени даночни расходи	254			
43.	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255			
44.	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256			
45.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257			
46.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258			
47.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259			
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260			
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261			
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262			
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263			
48.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264			
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265			
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266			
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	267			
48.г.	Разводната заработувачка по акција од прекинато работење	268			

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од _____ до _____ 20__

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1.	Добивка за годината	269			
2.	Загуба за годината	270			
3.	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271			
4.	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272			
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12.	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18.	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286			
19.	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287			
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288			
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291			

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17/11,53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме _____

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во _____

На ден _____

Во _____ На ден _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: _____ Потпис _____
------------------------------	--

ПРИЛОГ 3

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ**1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

- Назив на друштвото, форма на трговско друштво, број на регистарска влошка во Трговскиот регистар;
- Седиште;
- Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување;
- Позначајни дејности кои ги извршува;
- Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество);
- Број на вработени према степен на образование;
- Сопственичка структура;
- Други релевантни информации за друштвото.

2. ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА

- Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка);
- Информација дали годишна сметка е поединечна или консолидирана;
- Валута на презентација.

3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

- Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во двата пресметковни периода во годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

- Применети методи на значајни проценки кои се применети (за нематеријални и материјални средства, приходи, расходи и друго).

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

- Опис на промената или корекцијата (врз основа на кој стандард или друга законска регулатива е настаната промената) за кои позиции на годишната сметка се однесуваат и квантифицирани ефекти од извршената промена или корекција.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

- Опис на ризикот (кредитен ризик, пазарен ризик, ризик на ликвидност) и користени методи за мерење на ризикот и квантифицирани информации за ризикот.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)						
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Амортизација						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)						
Нето сметководствена вред- ност на 31 Декември 20__ (тековна година)						
Нето сметководствена вред- ност на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)						
Зголемување						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна година)						
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)						
Амортизација						
Намалување						
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна година)						
Нето сметководствена вред- ност на 31 Декември 20__ (претходна година)						
Нето сметководствена вред- ност на 1 Јануари 20__ (претходна година)						

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции и во тек	ВКУПНО
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)					
Зголемување					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)					
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 20__ (тековна година)					
Амортизација					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 20__ (тековна година)					
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20__ (тековна година)					
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20__ (тековна година)					
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)					
Зголемување					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна година)					
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 20__ (претходна година)					
Амортизација					
Намалување					
Салдо на 31 Декември 20__ (претходна година)					
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 20__ (претходна година)					
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 20__ (претходна година)					

9. БИОЛОШКИ СРЕДСТВА

20__	Недовршени земјоделски производи	Основно стадо	Обратно стадо	Повеќе- годишни насади	Средства во подготовка	ВКУПНО
Состојба на 1 Јануари 20__ (тековна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 20__ (тековна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						
20__						
Состојба на 1 Јануари 20__ (претходна година)						
Зголемување како резултат на набавки						
Намалување како резултат на продажби						
Ожнеани земјоделски производи пренесени во залихи						
Промена на вредноста на биолошките средства						
Трошоци на амортизација на биолошките средства						
Состојба на 31 Декември 20__ (претходна година)						
<i>Нетековни средства</i>						
<i>Тековни средства</i>						
Вкупно биолошки средства						

10. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Вложувања во конвертибилни обврзници		
Вкупно:		
Број на конвертибилни обврзници:		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници:		

11. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Побарувања од купувачи во земјата		
Побарувања од купувачи во странство		
Застарени, сомнителни и спорни побарувања		
Вредносно усогласување на побарувања		
Вкупно:		

12. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки		
Парични средства во денарска благајна		
Девизна сметка		
Девизна благајна		
Вкупно:		

13. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции		Во сопственост на		Состојба			
20__ (тековна година)		01.01.__	%	зголем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
Вкупно							
20__ (претходна година)		01.01.__	%	зголем.	намал.	31.12.__	%
Обични акции	Физички лица						
	Правни лица						
	Откупени сопствени акции						
Приоритетни акции	ФПИО						
Вкупно							

14. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години:		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска:	Вид на обезбедување:		
Обврски спрема поврзани друштва	_____		
Обврски кон добавувачи	_____		
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	_____		
Обврски по основ на кредити	_____		
Обврски по основ на заеми	_____		
Останати долгорочни обврски:	_____		
_____	_____		
_____	_____		
Вкупно:		_____	_____
		_____	_____

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата		
Добавувачи во странство		
Добавувачи за нефактурирани стоки		
Вкупно:		

16. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни кредити во странство		
Вкупно:		

17. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата		
Приходи од продажба во странство		
Вкупно:		

18. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини		
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од државни поддршки		
Вкупно:		

19. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги		
Трошоци за саеми		
Наемнина		
Дневници за службени патувања и патни трошоци		
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи		
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама		
Премии за осигурување		
Банкарски услуги и трошоци за платен промет		
Трошоци за ревизија		
Трошоци за останати интелектуални услуги		
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања		
Загуби од отуѓување на нетековни средства		
Останати расходи		
Вкупно останати оперативни расходи		

20. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи		
Обврски по основ на купопродажни односи		
Приходи од продажба на готови производи		
Приходи од продажба на стоки		

ПРЕГЛЕД
на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП)
на образецот Биланс на состојба

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
001	-
002	-
003	000-008д-009д
004	002-008д-009д,003-008д-009д
005	001-008д-009д
006	005-008д
007	006-008д
008	007-008д-009д
009	-
010	-
011	010-018д
012	011-018д-019д
013	012-018д-019д
014	013д-018д-019д
015	013д-018д-019д
016	014-018д-019д
017	017-018д
018	016-018д
019	015-018д-019д
020	02
021	-
022	030-039д
023	031-039д
024	032-039д
025	033-039д
026	-

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
027	034-039д
028	035-039д
029	036-039д
030	037-039д,038-039д
031	-
032	040-049д
033	041-049д
034	од 042 до 047 -049д
035	05
036	-
037	-
038	310-318д-319д,311-318д-319д, 316-318д-319д
039	32 , 35
040	60
041	63
042	66
043	61
044	67
045	-
046	од 110 до 118-119
047	од 120 до 127 – 129 д, без сметките122 и 123
048	122-129д, 123-129д
049	13
050	14
051	15
052	-
053	-
054	164-169д
055	165-169д

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
056	160-169д, 161-169д
057	162-169д,163-169д
058	166-169д, 167--169д, 168 -169д
059	-
060	од 100 до 108, без сметките106 и 107
061	106-109д,107-109д
062	19
063	-
064	од 990 до 994
065	-
066	900
067	91
068	902
069	901
070	93
071	-
072	940
073	941
074	942
075	950
076	960
077	951
078	961
079	-
080	97
081	-
082	-
083	273
084	270,271,272,279
085	-

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
086	280,281
087	282,283
088	284
089	285
090	286
091	287
092	288д
093	288д
094	289
095	-
096	21
097	220, 221, 224, 225, 229
098	222,223
099	234
100	24
101	230,231, 233,235,236
102	256
103	260,261
104	262,263
105	264
106	254
107	265,266, 269
108	232,237,239,250,251,252,253,255,259
109	29
110	267
111	-
112	од 995 до 999

ПРЕГЛЕД
на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП)
на образецот Биланс на успех

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
201	-
202	73, 74 без сметка 745
203	75, 76
204	од 60 до 63 без сметките 608,618 и 638 и без износите книжени на кусоци и вишоци
205	од 60 до 63 без сметките 608,618 и 638 и без износите книжени на кусоци и вишоци
206	745
207	-
208	од 400 до 409
209	701, 702
210	703
211	од 410 до 419
212	443,444,445д,446,447,448,449
213	-
214	420д,421д
215	420д,421д
216	420д,421д
217	422, 440, 441, 445д
218	430,431,432
219	450,451,452,453,454,457
220	455,456,459
221	од 433 до 439
222	од 460 до 469
223	-
224	-

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
225	773
226	770
227	771
228	772
229	776
230	774
231	775
232	777
233	779
234	-
235	-
236	470
237	471
238	472
239	474
240	475
241	477
242	476
243	479
244	780
245	480
246	-
247	-
248	781
249	481
250	800
251	801
252	810
253	811
254	812

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
255	820
256	821
257	-
258	-
259	-
260	830
261	831
262	832
263	833
264	-
265	-
266	-
267	-
268	-
269	-
270	-
271	-
272	-
273	840
274	841
275	842
276	843
277	844
278	845
279	846
280	847
281	848
282	849
283	850
284	851

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
285	860
286	870
287	871
288	880
289	881
290	-
291	-
292	882
293	883

1853.

Врз основа на член 476 став (9) од Законот за трговските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14 и 41/14), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИ
И РЕОСИГУРИТЕЛНИ ДРУШТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва.

Член 2

Состојбата на средствата, капиталот и обврските се искажуваат на образец „Биланс на состојбата на ден ____ 20__ година“.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Приходите, расходите и резултатот од работењето се искажуваат на образец „Биланс на успехот во периодот од ____ до 20__ година“.

Образецот од став 3 на овој член е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

При пополнувањето на обрасците од член 2 на овој правилник, друштвото ги внесува податоците за тековната и за претходната година во определените позиции од колоната 2, како и на ознаките на АОП од колоната 3 согласно со Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување.

Доколку податоците кои се однесуваат на претходната година се коригирани, во колоната за претходна година се внесуваат коригираните податоци.

Член 4

Во образецот „Биланс на состојбата на ден ____ 20__ година“ и образецот „Биланс на успехот во периодот од ____ до ____ 20__ година“ во колоната износ-тековна година и претходна година се внесуваат податоците согласно Прегледот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на состојба и Прегледот на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП) на образецот Биланс на успех кои се составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегување во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на годишната сметка за осигурителни и реосигурителни друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-6226/3
27 март 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

ПРИЛОГ 1

Период										Контролор																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11										1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26																			
Вид работа										Идентификационен број (ЕМБС)										Резервни кодекси									

Назив на друштвото _____

Адреса, седиште и телефон _____

Адреса за е-пошта _____

Вид на работа _____

Единствен даночен број _____

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден _____ 20__ година

(во денари)

Ред бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	АКТИВА:	001		
2.	А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)			
3.	Гудвил	002		
4.	Останати нематеријални средства	003		
5.	Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	004		
5а.	Недвижности (006+007)	005		
5б.	Земјиште	006		
5в.	Градежни објекти	007		
6.	Постройки и опрема	008		
7.	Транспортни средства	009		
8.	Аванси за набавка на материјални средства	010		
9.	Материјални средства во подготовка	011		
10.	Останати материјални средства	012		
11.	В. ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	013		
12.	И. ВЛОЖУВАЊА ВО МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ НЕ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА	014		
13.	II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	015		
14.	Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во подружници	016		
15.	Вложувања во акции, удели и сопственички хартии од вредност во придружени друштва и заеднички контролирани друштва	017		
16.	Должнички хартии од вредност издадени од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	018		

Ред бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
17.	Побарувања по дадени заеми на подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	019		
18.	Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	020		
19.	III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	021		
20.	Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	022		
21.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	023		
21.а	Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	024		
21.б	Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	025		
22.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	026		
22.а	Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	027		
22.б	Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	028		
22.в	Акции, удели и останати сопственички инструменти	029		.
23.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата (031+032+033)	030		
23.а	Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		
23.б	Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		
23.в	Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		
24.	Деривативни финансиски инструменти	034		
25.	Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035		
25.а	Депозити	036		
25.б	Дадени заеми обезбедени со хипотека	037		
25.в	Останати дадени заеми	038		
25.г	Останати пласмани	039		
26.	IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	040		
27.	Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	041		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
28.	Д. ДЕЛ ЗА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042		
28.а.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	043		
28.б.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		
28.в.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде осигуреникот го презема инвестицискиот ризик	045		
28.г.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	046		
28.д.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	047		
28.е.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва (законски пропишана резерва за несигурно утврдена штета)	048		
28.ж.	Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останати осигурително технички резерви	049		
29.	Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	050		
30.	Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	051		
31.	И.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	052		
31.а.	Побарувања од осигуреници	053		
31.б.	Побарувања од застапници и од посредници	054		
31.в.	Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	055		
32.	II.ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СОСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	056		
33.	III.ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	057		
34.	Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	058		
35.	Побарувања по основ на вложувања	059		
36.	Тековни даночни средства	060		
37.	Останати побарувања	061		
38.	Ж.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	062		
39.	З.ЗАЛИХИ	063		
40.	С.СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	064		
41.	И.ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	065		
42.	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	066		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
43.	J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	067		
44.	ПАСИВА: A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070-071-072+073+074+079-080+081-082)	068		
45.	I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	069		
46.	II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	070		
47.	III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	071		
48.	IV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	072		
49.	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	073		
50.	VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	074		
50.a.	Законски резерви	075		
50.b.	Резерви за сопствени акции	076		
50.v.	Статутарни резерви	077		
50.g.	Останати резерви	078		
51.	VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	079		
52.	VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	080		
53.	IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	081		
54.	X. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	082		
55.	XI. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	083		
56.	XII. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	084		
57.	Б.СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	085		
58.	В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	086		
58.a.	Бруто резерви за преносни премии	087		
58.b.	Бруто математичка резерва	088		
58.v.	Бруто резерви за штети	089		
58.g.	Бруто резерви за бонуси и попусти	090		
58.d.	Бруто еквилизациона резерва	091		
58.f.	Бруто останати осигурително технички резерви	092		
59.	Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	093		
60.	Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	094		
60.a.	Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	095		
60.b.	Останати резервирања за ризици и неизвесности	096		
61.	Ѓ. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	097		
62.	Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	098		
63.	Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	099		
64.	И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	100		

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
64.а.	Обврски спрема осигуреници	101		
64.б.	Обврски спрема застапници и посредници	102		
64.в.	Останати обврски од непосредни работи на осигурување	103		
65.	II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	104		
66.	III. ОСТАНИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	105		
67.	Обврски по основ на финансиски вложувања	106		
68.	Останати обврски од непосредни работи на осигурување	107		
69.	Обврски кон вработените	108		
70.	Тековни даночни обврски	109		
71.	Останати обврски	110		
72.	3. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	111		
73.	5. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	112		
74.	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	113		
75.	И.ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	114		

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме _____

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во _____

На ден _____

Во _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото: _____
На ден _____	Потпис _____

[illegible]

БИЛАНС НА УСПЕХ (ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА)

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година 4	Претходна година 5
1	2	3		
1.	A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	201		
2.	I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	202		
3.	Бруто полисирана премија за осигурување	203		
4.	Бруто полисирана премија за соосигурување	204		
5.	Бруто полисирана премија за реосигурување /ретроцесија	205		
6.	Бруто полисирана премија пренесена во соосигурување	206		
7.	Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	207		
8.	Промена во резервата за преносна премија	208		
9.	Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за соосигурување	209		
10.	Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	210		
11.	II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	211		
12.	Приходи од вложувања во друштва во група (213+214+215+216+217+218)	212		
13.	Приходи од камати од друштва во група	213		
14.	Приходи од курсни разлики од друштва во група	214		
15.	Приходи од дивиденди од друштва во група	215		
16.	Нереализирани добивки од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	216		
17.	Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во друштва во група	217		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
18.	Останати приходи од вложувања во друштва во група	218		
19.	Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	219		
20.	Приходи од камати	220		
21.	Приходи по основ на курсни разлики	221		
22.	Приходи од дивиденди	222		
23.	Нереализирани добивки од вложувања	223		
24.	Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања (225+226+227)	224		
24.а.	Финансиски вложувања расположливи за продажба	225		
24.б.	Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	226		
24.в.	Останати финансиски средства и вложувања	227		
25.	Останати приходи од вложувања (229+233)	228		
26.	Приходи од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста (230+231+232)	229		
26.а.	Зголемување на вредноста на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	230		
26.б.	Реализирани добивки (капитална добивка) од продажба на вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	231		
26.в.	Приходи од наемнини од вложувања во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	232		
27.	Останати приходи од вложувања	233		
28.	III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	234		
29.	IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	235		
30.	Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+278+296+299)	236		
31.	I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	237		
32.	Бруто исплатени штети	238		
33.	Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	239		
34.	Бруто исплатени штети-дел за соосигурување	240		
35.	Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	241		
36.	Промени во бруто резервите за штети	242		
37.	Промени во бруто резервите за штети-дел за соосигурување	243		
38.	Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	244		
39.	II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	245		
40.	Промени во математичка резерва, нето од реосигурување (247-248)	246		
40.а.	Промени во бруто математичка резерва	247		
40.б.	Промени во бруто математичка резерва-дел за соосигурување и реосигурување	248		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
41.	Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување (250-251)	249		
41.а.	Промени во еквализациона резерва, нето од реосигурување	250		
41.б.	Промени во бруто еквализациона резерва-дел за соосигурување и реосигурување	251		
42.	Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	252		
42.а.	Промени во останати бруто технички резерви	253		
42.б.	Промени во останати бруто технички резерви- дел за соосигурување и реосигурување	254		
43.	III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (256-257)	255		
43.а.	Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот	256		
43.б.	Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестицискиот ризик е на товар на осигуреникот- дел за соосигурување и реосигурување	257		
44.	IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	258		
44.а.	Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	259		
44.б.	Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	260		
45.	V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	261		
46.	Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	262		
47.	Провизија	263		
48.	Останати трошоци	264		
49.	Промена во одложените трошоци за стекнување	265		
50.	Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	266		
51.	Административни трошоци (268+269+275+276)	267		
52.	Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	268		
53.	Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	269		
53.а.	Плати и надоместоци	270		
53.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	271		
53.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	272		
53.г.	Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	273		
53.д.	Останати трошоци за вработените	274		
54.	Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	275		
55.	Останати административни трошоци (277+278+279)	276		
56.	Трошоци за услуги	277		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година 4	Претходна година 5
1	2	3		
57.	Материјални трошоци	278		
58.	Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	279		
59.	VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	280		
60.	Расходи од вложувања во друштва во група (282+283+284+285+286)	281		
61.	Расходи за камати од друштва во група	282		
62.	Расходи за курсни разлики од друштва во група	283		
63.	Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања во друштва во група	284		
64.	Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања друштва во група	285		
65.	Останати финансиски расходи од друштва во група	286		
66.	Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	287		
67.	Расходи за камати	288		
68.	Расходи за курсни разлики	289		
69.	Нереализирани загуби од сведување на објективна вредност на вложувања	290		
70.	Реализирани загуби од продажба (капитална загуба) на вложувања (292+293)	291		
70.а.	Финансиски вложувања расположиви за продажба	292		
70.б.	Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	293		
70.в.	Реализирани загуби од продажба на останати вложувања	294		
71.	Останати расходи од вложувања (296+297)	295		
72.	Амортизација на вложувањата во материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	296		
73.	Загуби од обезвреднување на вложувањата и останати расходи од вложувања	297		
74.	VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	298		
74.а.	Трошоци за превентива	299		
74.б.	Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	300		
75.	VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	301		
75.а.	Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	302		
75.б.	Останати финансиски и други расходи	303		
76.	Удел во добивката на придружените друштва	304		
77.	Удел во загубата на придружените друштва	305		
78.	Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	306		
79.	Загуба за деловната година (236+305) – (201+304)	307		
80.	Нето добивка од прекинати работења	308		
81.	Нето загуба од прекинати работења	309		
82.	Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	310		
83.	Загуба пред оданочување (307+309) или (307-308)	311		

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година 4	Претходна година 5
1	2	3	4	5
84.	Данок на добивка	312		
85.	Одложени даночни приходи	313		
86.	Одложени даночни расходи	314		
87.	ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	315		
88.	ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (311+312-313+314)	316		
89.	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	317		
90.	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	318		
91.	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	319		
91.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	320		
91.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	321		
91.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	322		
91.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	323		
92.	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	324		
92.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	325		
92.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	326		
92.в.	Основна заработувачка по акција од прекинато работење	327		
92.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинато работење	328		

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОФАТНА ДОБИВКА
за периодот од _____ до _____ 20__

Ред. број	П О З И Ц И Ј А	Ознака на АОП	Износ	
			Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5
1.	Добивка за годината	329		
2.	Загуба за годината	330		
3.	Останата сеопфатна добивка (333+335+337+339+341+343) - (334+336+338+340+342+344)	331		
4.	Останата сеопфатна загуба (334+336+338+340+342+344) - (333+335+337+339+341+343)	332		
5.	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	333		
6.	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	334		
7.	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	335		
8.	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	336		
9.	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	337		
10.	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	338		
11.	Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства (+)	339		
12.	Промени на ревалоризациските резерви за материјални и нематеријални средства (-)	340		
13.	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	341		
14.	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	342		
15.	Удел во останата сеопфатна добивка на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	343		
16.	Удел во останата сеопфатна загуба на придружени друштва (само за потреби на консолидација)	344		
17.	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	345		
18.	Нето останата сеопфатна добивка (331-345)	346		
19.	Нето останата сеопфатна загуба (345-331) или (332+345)	347		
20.	Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	348		
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	349		
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	350		
21.	Вкупна сеопфатна загуба за годината (330+347) или (330-346) или (347-329)	351		
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	352		
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	353		

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

--	--	--	--

(Се назначува главната приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - Службен весник на Република Македонија бр.84/05,13/07,150/07,140/08,17/11,53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на билансот:

Име и презиме _____

Број од регистарот на Институтот на сметководители и
овластени сметководители на Република Македонија: _____

Потпис _____

Во _____

На ден _____

Во _____	Име и презиме на законскиот застапник на друштвото:
На ден _____	_____
	Потпис _____

ПРЕГЛЕД
на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП)
на образецот Биланс на состојба (Извештај за финансиската состојба)

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
001	-
002	000
003	001,002,003, 004,009
004	-
005	-
006	010, 015д, 016д
007	011,015д, 016д
008	012,015д,016д,019д
009	015д,016д,019д
010	013
011	014
012	015д, 016д,019д
013	-
014	02
015	-
016	03002,03012, 03022,03032
017	03102,03112,03122,03132,03202,03212,03222,03232
018	03000,03001,03010,03011,03020,03021,03030, 03031,03100,03101,03110,03111,03120,03121,03130, 03131,03200,03201,03210,03211,03220,03221,03230, 03231
019	03003,03013,03023,03033,03103,03113,03123,03133, 03203,03213,03223,03233
020	03004,03009,03014,03019,03024,03029,03034,03039, 03104,03109,03114,03119,03124,03129,03134,03139, 03204,03209, 03214,03219,03224,03229,03234,03239
021	-
022	-
023	-
024	040000, 040010, 040100, 040110, 040200, 040210, 040290, 041000, 041010, 041100, 041110, 041200, 041210, 041290, 042000, 042010, 042100, 042110, 042200, 042210, 042290, 043000, 043010, 043100, 043110, 043200, 043210, 043290

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
025	040001, 040011, 040101, 040111, 040201, 040211, 040291, 041001, 041011, 041101, 041111, 041201, 041211, 041291, 042001, 042011, 042101, 042111, 042201, 042211, 042291, 043001, 043011, 043101, 043111, 043201, 043211, 043291
026	-
027	050000, 050010, 050100, 050110, 050200, 050210, 050290, 051000, 051010, 051100, 051110, 051200, 051210, 051290, 052000, 052010, 052100, 052110, 052200, 052210, 052290, 053000, 053010, 053100, 053110, 053200, 053210, 053290
028	050001, 050011, 050101, 050111, 050201, 050211, 050291, 051001, 051011, 051101, 051111, 051201, 051211, 051291, 052001, 052011, 052101, 052111, 052201, 052211, 052291, 053001, 053011, 053101, 053111, 053201, 053211, 053291
029	050002, 050012, 050212, 05022, 050292, 051002, 051012, 051202, 051212, 05122, 051292, 052002, 052012, 052212, 05222, 052292, 053002, 053012, 053202, 053212, 05322, 053292,
030	-
031	060000, 060010, 060100, 060110, 060200, 060210, 060290, 061000, 061010, 061100, 061110, 061200, 061210, 061290, 062000, 062010, 062100, 062110, 062200, 062210, 062290, 063000, 063010, 063100, 063110, 063200, 063210, 063290
032	060001, 060011, 060101, 060111, 060201, 060211, 060291, 061001, 061011, 061101, 061111, 061201, 061211, 061291, 062001, 062011, 062101, 062111, 062201, 062211, 062291, 063001, 063011, 063101, 063111, 063201, 063211, 063291
033	060002, 060012, 060212, 06022, 060292, 061002, 061012, 061202, 061212, 06122, 061292, 062002, 062012, 062212, 06222, 062292, 063002, 063012, 063202, 063212, 06322, 063292
034	07
035	-
036	080
037	0810
038	0811
039	083, 089
040	133
041	09
042	-
043	6001
044	6011
045	6021
046	6031, 6041
047	6051

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
048	6061
049	6071
050	198
051	-
052	-
053	120,121,129д
054	122,129д
055	128,129д
056	130,131,132,138, 139, 140, 141, 142, 148,149
057	-
058	15
059	16
060	170
061	171, 172, 173, 174, 175,178,179
062	10,11
063	30,31,32
064	082
065	190, 191, 192, 193, 199
066	-
067	990,991,992,993 и 994
068	-
069	900,901
070	91
071	922
072	902
073	93
074	-
075	9210
076	9211
077	9212
078	9213
079	940
080	941
081	950
082	951
083	-
084	-

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
085	247
086	-
087	6000
088	6010
089	6030,6040
090	6050
091	6060
092	6070
093	6020
094	-
095	250,251,252,259д
096	253,254,255,259д
097	295
098	212
099	-
100	-
101	200,201
102	202
103	209
104	210,211,219,220, 221,222,229
105	-
106	24
107	23
108	27
109	280
110	281,282,283,284,285,286,289д
111	289д
112	290,291,292,293,294,296
113	-
114	995,996,997,998 и 999

ПРЕГЛЕД
на групите сметки и сметките по одделни позиции (АОП)
на образецот Биланс на успех
(Извештај за сеопфатна добивка)

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
201	-
202	-
203	700
204	701
205	702
206	703
207	704
208	705
209	706
210	707
211	-
212	-
213	7200
214	7220
215	7230
216	7250
217	7260
218	7210,7240, 7270,729д
219	-
220	7201,7202,7203,7204, 7205,7206,7209
221	7221,7222,7223,7224, 7225,7226,7229
222	7231,7232,7239
223	7251,7252,7253, 7259
224	-
225	7261
226	7262
227	7269
228	-
229	-
230	7245
231	7263
232	7279
233	7211, 7241,7242,7243,7244, 7249,729д
234	71
235	73
236	-
237	-
238	400

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
239	401
240	402
241	403
242	404
243	405
244	406
245	-
246	-
247	4100,4102,4103
248	4110,4112,4113
249	-
250	414
251	415
252	-
253	412,416
254	413,417
255	-
256	4101
257	4111
258	-
259	4200
260	4201
261	-
262	-
263	430
264	4370,4371д,453д
265	438
266	4700
267	-
268	44
269	-
270	4701д,4702д
271	4701д,4702д
272	4701д,4702д
273	471
274	479
275	431
276	-
277	432,433,434,435,436,4371д,4372,439,
278	450,451,452,453д,454,455,456,459
279	46
280	-
281	-
282	480д
283	4810

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
284	4830
285	4840
286	4820,485д,489д
287	-
288	480д
289	4811,4812,4813,4814,4815,4816,4819
290	4831,4832,4833,4839
291	-
292	4841
293	4842
294	4843,4849
295	-
296	490
297	4821,4822,4823,4824, 4825,4829,485д,489д,
298	-
299	424
300	421,422,423,425,429
301	-
302	494
303	491,492,493, 495,496, 497,498
304	-
305	-
306	801
307	802
308	-
309	-
310	-
311	-
312	810,811
313	-
314	-
315	820
316	821
317	-
318	-
319	-
320	-
321	-
322	-
323	-
324	-
325	-
326	-
327	-
328	-
329	-
330	-
331	-
332	-
333	-
334	-
335	-

Ознака на АОП на образецот	Група на сметки, сметки
336	-
337	-
338	-
339	-
340	-
341	-
342	-
343	-
344	-
345	-
346	-
347	-
348	-
349	-
350	-
351	-
352	-
353	-

1854.

Врз основа на член 85-а став 4 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" бр. 40/06, 136/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13 и 14/14) министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР
ИСКОРИСТЕН ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И СРЕДСТВАТА КОИ
СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ****Член 1**

Во Правилникот за образецот на извештајот за рекламниот простор искористен од секој од организаторите на изборната кампања и средствата кои се платени или се побаруваат по тој основ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/11) во членот 2 став 2 во алинејата 5 по зборот: „дата“ запирката и зборовите: „матичен печат“ се бришат.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12-6228/3

27 март 2014 година

Скопје

Министер за финансии,

м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

Прилог

ОБРАЗЕЦ
НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕКЛАМЕН ПРОСТОР ИСКОРИСТЕН ОД
ОД СЕКОЈ ОД ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ИЗБОРНАТА КАМПАЊА И
СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ПЛАТЕНИ ИЛИ СЕ ПОБАРУВААТ ПО ТОЈ ОСНОВ

Подносител на Извештајот _____

[illegible]

Во _____
На ден _____

(Потпис на одговорното лице)

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****1855.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бунарцик, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Бунарцик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Бунарцик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-5097/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1856.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Трогерци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долно Трогерци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долно Трогерци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-5099/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1857.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крива Круша, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крива Круша, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крива Круша.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-5100/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1858.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свеќани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Свеќани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Свеќани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 09-5101/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1859.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности ("Службен весник на Република Македонија" број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Плевење, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Велес.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Плевење, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Плевење.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Ново Село Чашка, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Ново Село Чашка.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-5107/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1865.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Папавница, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Радовиш.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Папавница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Папавница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-5108/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1866.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Илиево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Илиево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Илиево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6208/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1867.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вратиславци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Делчево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Вратиславци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Вратиславци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6209/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1868.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црник, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Црник, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Црник.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6210/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1869.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Умлена, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Умлена, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Умлена.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6211/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1870.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Панчарево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Панчарево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Панчарево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6212/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1871.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Митрашинци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Митрашинци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Митрашинци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6213/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1872.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Негрево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Негрево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Негрево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6214/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1873.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мачево, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мачево, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мачево.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6215/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1874.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Будинарци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Берово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Будинарци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Будинарци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6216/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1875.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чифлик, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чифлик.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6217/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1876.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 27.03.2014 година се става во примена база-та на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чешиново, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чешиново, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чешиново.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-6218/1
27 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

1877.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности (“Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 14.3.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Трогерци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Штип.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горно Трогерци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горно Трогерци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 09-5098/1
14 март 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1878.

Врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика ("Службен весник на РМ" бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013 и 41/2014), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/2010 и 55/2011), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност ("Службен весник на РМ" бр. 44/99, 86/99, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009 и 133/2009), Законот за животната средина ("Службен весник на РМ" бр. 53/2005) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати ("Службен весник на РМ" бр. 138/09 и 52/11), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 7.04.2014 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 39,596
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 40,938
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 39,532
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 38,939
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 32,673

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 78,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 79,50
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 66,00
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 54,50
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 40,077

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	77,50	77,00	76,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	79,00	78,50	78,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	65,50	65,00	64,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54,00	53,50	53,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,080
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,030
в) Масло за горење	ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до 0,040
г) Мазут	ден/кг
- М-1 НС	до 0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини	ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до 0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до 0,890
б) Дизел гориво	ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС - 95
- ЕУРОСУПЕР БС - 98

ден/лит
до 21,836
до 21,765

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,370

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,208

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
Е Л 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 8.04.2014 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-911/1
7 април 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014060